

Националните интереси во прв план

Време е за силни црвени линии  
на Македонија

Надежите се претворија во кошмари

Посетата на Нимиц дипломатско  
фијаско од невидени размери

Заев го излажа Иванов

Тиранската платформа  
се спроведува на големо

# Република

бр. 253, година VI

петок, 7 јули 2017 година

цена: 50 денари



**СЈО ГО ШТИТИ ПРЕДАВСТВОТО НА ЗАЕВ**

# ХАЈКА ПРОТИВ ВМРО-ДПМНЕ ЗА УРИВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА





**Република**

**Република**  
www.republika.mk

**АКТУЕЛНО**

Време е за силни црвени линии  
на Македонија

6

**АНАЛИЗА**

Тиранската платформа се  
спроведува на големо

9

**ЗДРАВСТВО**

Клиничкиот центар чека нова дијагноза

20

**АКТУЕЛНО**

Кој ги активира „дивите меса“ во  
СДС и во ДУИ?!

23

**КОЛУМНА | Ацо Станковски**

Илузорност

26

**ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА**

Катица Кулафкова

28

**БРЕНД КОНЦЕПТИ**

Пинк Флојд: Извонреден звук, прекрасна  
поезија и неверојатно визуелно доживување

33

**СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА**


Катерина Микрут од Полска

36

**СПОРТ | ИНТЕРВЈУ**

Никола Ѓоргиев, капитен на македонската  
одбојкарска репрезентација


46



Вовед

4

Хајка против ВМРО-ДПМНЕ за  
уривање на Македонија



12

Колумна |  
Горан Момировски

Посетата на Нимиц дипломатско  
фијаско од невидени размери



Тема на неделата

14

Владата на Заев тежи над  
38 милиони евра



18

Економија

За еден месец ја задолжија  
државата за 60 милиони евра

**ДНИД Прва Република  
ДООЕЛ Скопје**

бул. Илинден бр. 9  
1000 Скопје  
republika@republika.mk  
contact@republika.mk  
sport@republika.mk

Директор: **Доне Донеvски**

Маркетинг:  
**Стојан Георгиеvски,  
Габриела Мирчески**  
тел. 02 / 32 99 999

Издавач / редакција: **ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје**  
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68  
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02 / 32 99 999

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: **Ненад Мирчески**  
Заменик главен и одговорен уредник: **Билјана Зафорова**  
Редакција и соработници: **Александра Мазнева - Бундалевска,  
Невена Поповска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,  
Бојан Момировски, Кристина Николова - Кузмановски,  
Катерина Митиќ, Горан Зивчевски**

Колумнисти: **Горан Момировски, Љупчо Цветановски,  
Ацо Станковски**

Лектори: **Анета Љубециќ**

Фотографија: **Александар Ивановски**

Графички дизајн: **Никса Георгиевски, Билјана Неделковска**

Печати: **Печатница Серафимовски, ул. Лисец 66, Скопје**

Испечатени примероци: **3.000**

Датум на печатење: **6 јули 2017**



ВОВЕД

СЈО ГО ШТИТИ ПРЕДАВСТВОТО НА ЗАЕВ

## Хајка против ВМРО-ДПМНЕ за уривање на Македонија

Нена Мирчевски | главен и одговорен уредник

Катица Јанева имаше историска шанса да наметне нови стандарди во судството и да го трасира патот на судските реформи кои ќе ја вратат нарушената доверба во судските органи. Ги доби на располагање сите потребни ресурси, ѝ беше обезбеден незамислив буџет за македонски услови од 4 милиони евра годишно, беше поставена на функција со широк политички консензус и со огромна меѓународна поддршка како ниеден друг обвинител до сега. За да ги оправда поддршката и сите бенефиции требаше да исполни само една задача - професионално и непристрасно да утврди кој и со која цел го вршел прислушувањето во државата и да ги истражи сомневањата за наводниот криминал од прислушуваните разговори. За времетраењето на истрагите, на предлог на странците, беше договорен рок од 18 месеци, а врз основа на обемот на работа Јанева имаше слобода да одбере со колкав тим ќе работи на предметите во договорениот рок.

Но, и покрај сите услови за работа што ги доби, Јанева наместо како специјална обвинителка од прв ден се постави како егзекутор на една политичка партија и на политички неис-

томисленици. Во текот на целото работење на СЈО наместо нови стандарди, видовме само куп скандали. Всушност СЈО се соочи со вистински дебакл во работењето, со бројни афери и скандали кои се врзуваат со СЈО и во поглед на непотизмот, финансиското работење на институцијата и, најважно, бруталното пречекорување на овластувањата и кршењето на законите... Нејзината неспособност и нестручност беше прикривана со напад на сите медиуми кои внимателно ја следеа и аргументирано ја критикуваа нејзината работа, а специјалната војна против ВМРО-ДПМНЕ беше водена преку медиумите на Сорос.

До последен ден Јанева остана да се однесува како приврзок на Зоран Заев и на СДС, а наместо на граѓаните да им служи на интересите на странските амбасадори. Буквално на истекот на рокот поднесе седумнаесет обвиненија во кои се опфатени 94 лица од највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ, судии, новинари и други блиски соработници на партијата. Во сите овие предмети нема ниту едно обвинение за членови на ДУИ и СДС. За неупатените чудно со оглед на тоа дека претходно беа најавени истраги за високи функционери на ДУИ,

но за голем дел од македонската јавност очекувано знаејќи ја нејзината политичка улога во сценариото.

Тактизирањето до последен момент и поднесувањето обвиненија недоволно поткрепени со докази е само показател дека СЈО е дел од сценариото за политичко уништување на ВМРО-ДПМНЕ, затворање на раководството на партијата и разнебитување на државата. Успехот од нејзината работа значително ќе влијае врз успехот на СДС на локалните избори. Без нејзина помош СДС ќе доживее нов изборен дебакл. Тоа ќе значи силен удар за квислиншката власт која треба да го зацврсти своето владеење пред да го реализира сценариото за целосен распад на државата. Токму затоа беа нејзините најави дека ќе продолжи со истраги и покрај истекот на рокот.

Поплаките на Катица дека СЈО немало доволно време да ги истражи предметите воопшто не држат со оглед на фактот дека во изминатите 18 месеци Катица го трошеше времето на семејни веселби и брифинзи по странски амбасади, а истовремено отпушташе обвинители со образложение дека немало толкав обем на работа. На крај на краиштата, како обвини-

тел требаше однапред да биде свесна каква улога прифаќа и колкава е нејзината тежина. Ако не може да ги одбрани обвиненијата, нема да биде ничија друга вина освен лично нејзина. Впрочем затоа и е платена „дебело“.

Ангажманот на Катица и СЈО до истекот на петгодишниот мандат ќе ја чини државата 20 милиони евра народни пари! Користејќи проста математика, може да се заклучи дека ова ќе бидат најскапо платените судски процеси во историјата на македонското правосудство, за кои ќе бидат потрошени во просек по еден милион евра по обвинение! Кога некој троши вакви баснословни суми за истраги и судски процеси, најмалку што очекува јавноста е да бидат употребени за откривање на сериозни криминали тешки десетици, па и стотици милиони евра. Наместо тоа, гледаме дека Катица се интересирала за неиспорачани шамари, гаќи, тендериња... Која е логиката да потрошиш милиони за лов на економски криминал од неколку десетици илјади евра кој има големи шанси воопшто да не е направен или пак никогаш да не се докаже? Замислете основното обвинителство да троши милион евра на секој обвинителен акт од овој тип криминал. Колку тоа би ја чинело државата?!

За сега Катица успеа да докаже само едно - дека во Македонија во моментот не владее правото туку силата, а со државата не управуваат македонските институции туку странските амбасадори. Оттука, лесно е да се заклучи дека најавените судски реформи ќе бидат само фарса за целосно ставање под контрола на судовите и судиите кои ќе треба да ја заокружат инквизицијата. Затворањето на партискиот врв на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде лекција за сите непослушни патриоти кои ќе се дрзнат да им се спротивстават на интересите на странците.

Целосната партиска наклонетост до толку ја наруши довербата на граѓаните во институцијата што дури и да бидат осудени обвинетите, во јавноста ќе остане голем сомнеж дека пресудите се политички, антидржавни и однапред договорени. Штетата која Јанева им ја направи на државата и на судството со сервилниот однос кон Заев и амбасадорите е многу поголема од тие 20 милиони евра.

Очигледно не е свесна дека еден ден, ќе нема кој да ја крие и ќе мора да даде отчет за одработеното и за потрошените народни пари. Ќе мора да одговара за откажувањето од „Пуч“, од амнестирањето на Заев и Верушевски од одговорност, од прикривање на вмешаноста на странските служби во прислушувањето...

Убеден сум дека еден ден целосно ќе се расчистат работите и дека сите учесници во ова сценарио за разнебитување на државата ќе понесат одговорност. Вклучително и овие од СЈО, кои имаа доверено исклучително одговорна задача, а решија да работат за партиски цели. Дотогаш ќе го регистрираме секој погрешен потег на инквизиторите без разлика на ризиците. ■



## НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВО ПРВ ПЛАН

ВРЕМЕ Е ЗА СИЛНИ  
ЦРВЕНИ ЛИНИИ НА МАКЕДОНИЈА

Откако Заевата дружина лично во Атина и во Софија осозна дека пречките за евроатланските интеграции не се ВМРО-ДПМНЕ и Груевски со „неговата волја“, време е конечно да се заземе цврст став за националните интереси, зад кои со сигурност ќе застанат и албанските политички елити. Само така Македонија ќе биде вистински партнер, а општеството нема да се најде во опасност од нови, посилни и понасилни, интервенции од страна

Пишува |  
Наум Сшоилковски

Зар треба некој да поверува дека дипломатските капацитети на Македонија, па и под водство на Заевиот клан, се на колена да не може да се организира потпишување на еден меѓудржавен билатерален договор заради посета на американски гостин, па бил тоа и потпретседателот на САД, и тоа не во Македонија туку во Црна Гора? По ваквиот настап на Димитров (Никола, не Божидар), може ли да се очекува откажување на прославата на Илинден од „Илинденска“ заради состанок на членките на Јадранската повелба? Сепак, не. Дури и Заев е свесен дека ниту тој сега е во позиција да негира празници, ниту Илинден е „само“ верски празник во Македонија, па како пред неколку години

за Божиќ да замине на закажана средба во Брисел! Да не се лажеме, по бомбастичните најави на Заев од Софија, при „историска“ посета, според Бујар Османи, дека проблемите за добрососедството се затвораат со „кафе-средба“, откако Македонија „го напушта национализмот“, а и историјата и јазикот, и САД тој договор е многу поважен од организација на кетерингот за дочек на Мајк Пенс во Црна Гора.

Вистината за одложувањето на парафирањето на договорот секако е многу посурова и со години го загорчува македонско-бугарско дипломатско „кафе“ до степен на отровност. Најавата за одложување од Димитров не е прва, Заев од парафирање на договорот се огради и од собраниската говорница.

Вистина е дека Бугарија, сепак, нема промена во ставот кон Македонија, македонската историја и особено јазикот, онака како што безуспешно се обидуваа да се протурка во земјата. Дури и во МНР под Димитров се свесни дека ако Софија сака да му излезе во пресрет на Заев, немаше првите три дена на националните медиуми во Софија главно место да му отстапуваат на Димитров (Божидар) и неговите следбеници. Дури „во машината“ беше втурена и колешката на Димитров Никола, за Димитров Божидар за да ја „поклопи“ и како финале да се произнесе и заменичката на бугарскиот претседател Радев, по чија порака од Атина дека нема интеграции со македонска историја, да надополни дека признавање на македонски јазик е смешно! Всушност, медиумите од Софија, наместо да градат атмосфера за добрососедство, ликуваат по најавите од Заев за промена на историјата и притискаат за непризнавање на македонскиот јазик. Заземањето на таа позиција на бугарските медиуми е нормално и за очекување, бидејќи бугарските медиуми, сепак, застануваат зад изградените национални интереси, колку е тоа неточно, и уште повеќе, болно за Заевиот тим во пресрет на најавеното парафирање на договорот.

## Националниот интерес под опсада

Медиумите се најсилната алатка во сите општества, особено во демократијата, кога станува збор за зачувување на националните и државните интереси. Додека трае овој очекуван медиумски атак од Софија кон македонските национални интереси, како притисок од јавноста кон тимот на Бојко Борисов да не го признае македонскиот јазик, кога веќе Заев ја предаде историјата во согласност со бугарските цврсто заземени ставови, што и сега се надоврзува на грчките цврсти негаторски ставови изразени од средбата Радев - Павлопулос, во Македонија испливува непостоењето јасен консензус за македонските национални интереси. Ниту во политичката ниту во медиумската, јавна, сфера.

Од политички аспект во услови на плурализам, срамно е што и по толку години на специјална војна која се води за ништење на македонската посебност, сè уште нема политички консензус и јасно заземен став за националните интереси. Уште посрамно е што

новата власт упаѓа во средби и договори на коишто тема се националните интереси, а за тоа молчи. Истовремено во општеството се врши политичко-судска чистка врз опозицијата, а на тежок удар се и медиумите кај кои доминира заштитата на националниот интерес, макар и на сметка на интеграциите.

Македонските медиуми и медиумски дејци и во време пред осамостојувањето и потоа, водеа сметка за потребата од нагласување на македонските национални интереси и зачувување на македонската посебност пред негирањата од Грција и од Бугарија. Се водеше сметка за македонскиот јазик и историја, се водеше сметка за македонскиот идентитет и посебност да се слушне што подалеку. Медиумите водеа сметка и за Македонците надвор од границите и покрај „еквидистанцата“ и разноразните исполнувања на барањата, како и сега, за одржување од македонската дијаспора и малцинства во соседствата. Денес, за разлика од Бугарија и од Грција, во Македонија на силен удар покрај десноконзервативна опозицијата, кај која предничи на-

ционалниот интерес, се медиумите кои ја продолжија таа грижа за македонските прашања. Наместо нив, во подем се медиумски актери кои се инструмент на „виши цели“, кои влегуваат во насилно девастирање на националните пред интегративните интереси. Прашањата кои се поврзани со тоа што би добиле, а што би изгубиле со договорот со Бугарија, всушност, што сè тој содржи и што се коси со македонските интереси, онака како што тоа го прават бугарските медиуми кога се во прашање националните интереси или пак прашањата поврзани со сè потврдиот грчки став за името, не наоѓаат место во нивните агенди. Во медиумските анализи, повторно споредено со оние во Бугарија, изостанува аспектот дали на ЕУ и на НАТО им е потребна Македонија со Македонци или само територијата, па и дали тука ќе запрат иредентистичките појави. Напросто, се создава медиумски амбиент дека Македонија постои само и само за ЕУ и НАТО, или од наопаку поставено, дека ако не постоеле ЕУ и НАТО, не би постоела ниту Македонија. Ваквото позиционирање на медиумските инструменти не е случајно, бидејќи јасно е дека тие прашања е невозможни да се затворат без да се помине низ доброволно бришење на колективната меморија на македонскиот народ. А тоа, повторно, е невозможно, во тоа не успеала ниту екстремно насилната асимилација на Македонците во Бугарија и во Грција, каде што и денес се пее на македонски јазик и се одржува фолклорот кој ја слави македонската историја.

## Време за цврсти црвени линии

Криењето на одговорите што е договорено при посетите на Атина и на Софија, и тоа токму од најповиканите, оние кои со цела уста се залагаа за транспарентност и јавна дебата за сите прашања, само дополнително ја усложнува и онака компликуваната атмосфера во општеството. Не само што националните интереси и интеграциите излегуваат од рамките на политичка опција која во моментот е во позиција да преговара, туку молкот и ја

нараснува недовербата кон за-  
ложбите на новата коалиција и  
долева масло и на разгорената  
меѓуетничка недоверба во Ма-  
кедонија поради фактот дека  
интеграциите се клучни точки  
заедно со двојазичноста од Ти-  
ранската платформа, која беше  
услов за таа коалиција. Затоа на  
Македонија сега повеќе од кога и  
да било ѝ се потребни вистински  
одговори и вистински позиции.

Оттука, најрационално би било  
од новата постава предводена  
од Заев, онака и како што сè  
почесто и самиот тој нагласува  
дека е потребна и поддршка од  
опозицијата за интеграциите,  
да се признае дека вистинската  
сопирачка не се ВМРО-ДПМНЕ  
и Груевски со „неговата волја“,  
туку реалните крупни залази,  
кои очигледно сега ги дават и  
Заев и Димитров. Време е дури  
и Заев да ја признае големата  
грешка и штета која ја направи  
со изјавата дека „Македонија е  
виновна за сè“. Доволно лично  
се увери дека работите се по-  
накви од тоа дека за шест месеци

би се затвориле прашањата кои  
стојат на патот на интеграции-  
те. Во спротивно, чекорите кои  
ги поведе најмалку ќе нанесат  
лична политичка штета. Најго-  
лемата цена на штетата допрва  
би се утврдувала.

Сето ова би требало да резулти-  
ра, можеби за почеток далеку од  
очите на јавноста, со обид и на  
власта и на опозицијата да се по-  
стигне цврста јасна линија што  
е тоа преку што не се може, да  
се (ре)утврдат македонските на-  
ционални интереси, и повторно  
да се исцртаат, па и длабоко да се  
врежат, изгравираат државните  
црвени линии преку кои ниедна  
опција на власт не би минала. На  
тој начин Македонија, вклучител-  
но и која и да е политичка опција  
на власт, би била рамноправен  
партнер во преговорите и со  
Софија и со Атина и со Брисел, и  
би го вратила вистинскиот рес-  
пект од меѓународната заедница,  
спротивно на лажната поддршка  
која по смената на власта ја вра-  
ти реченицата „Прво името, па  
интеграции“.

Од друга страна, сето тоа би ги ре-  
лаксирало и внатрешните односи.  
Зад такви цврсти црвени линии со  
сигурност ќе застанат и албанските  
политички елити во Македонија. Со  
заземање цврст долгорочен став,  
тие нема да бидат оставени во по-  
зиција кој било од нив да потпаѓа,  
влечејќи ги потоа и другите, во ра-  
дикални политички излети, како  
што е прифаќањето на Тиранската  
платформа.

Општеството, какво што е сега ма-  
кедонското, бара вистински проме-  
ни кои, пред сè нема бидат ставени  
во опасност да бидат негирани од  
внатре или да отвораат простор за  
други, посилни и понасилни интер-  
венции од страна. Само „реформи“  
во општеството кои ќе бидат во со-  
гласност со национални интереси  
зад кои ќе застанат сите, од Македо-  
нија ќе создадат вистински сериозен  
рамноправен партнер на заедниците  
кон кои се стреми, но и ќе создадат  
вистинска стабилност во земјата  
по долгогодишната криза предиз-  
викана, пред сè, со напуштањето на  
националните интереси на сметка  
на „повисоки цели“. ■

# ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА СЕ СПРОВЕДУВА НА ГОЛЕМО



Не е лесно да сте во кожата на СДСМ. Не дека е во владата, за еден месец  
покажа дека нема поим од владеење и оти тоа многу-многу и не го тангира  
и онерасположува. Напротив. Проблемот е во враќањето на долговите.  
Први беа НВО-активистите и „шарените“ чеда, на кои широкоградо им  
врати со редица вработувања во владата, а не ги заборави ни вмовците кои  
му помогнаа. Следуваше долгот кон Албанците, коалиционерите кои и го  
донесоа на власт, сè благодарение на Тиранската платформа. Поразителните  
факти говорат дека таа, помалку или повеќе, е исполнета околу 90%. Останува  
тежината на најголемиот долг, оној кон „чадорот“, кој ги црпи од „Павел  
Шатев“ и насила го насади на „Илинденска“. Е, а за тој долг кој претполага  
промена на името, историјата и идентитетот, Заев да ти немал мандат. За него  
ќе реши народот. Го потценија ли повторно? СДСМ и „чадорова“ класика...



Пишува | Љубчо Цвејановски

Паралелно со доаѓањето на  
„животот“, во Македонија на  
голема врата дојде и Тиран-  
ската платформа. Скромно си затро-  
па по социјалдемократските владини  
порти, а Заев и компанија ја дочекаа  
силно, радосно и растреперено, во  
позиција на „низок старт“ за стра-  
сна прегратка, „влажни“ и желни да  
исполнат. Затоа, ја примија со црвен  
тепих и должна почит. Не е шега, да  
не беше непрокопаната тиранска  
„чудесија“, сè уште ќе си дремеа на  
скопската „Павел Шатев“ и само ќе  
си сонуваа и ќе си липаа за „Илин-  
денска“. Затоа, уште во првите десе-  
тина денови од владеењето, нови-  
те владетели ја гоштаваа гладната  
платформа со дузина национални

специјалитети. Буквално, нацио-  
нални, побуквално здравје. Има ли  
нешто понационално од името, иден-  
титетот, историјата? А долгот си е  
долг, особено оној кон албанските  
им добротвори и коалиционери кои  
„поттикнути“ од „чадорот“ и ги до-  
туркаа до ваму.

Сосема случајно, нели, нејзината  
реализација започна со фамозно  
воскреснатиот договор за добро-  
соседство со Бугарија, а честа да ја  
„стартува“ му падна на омилените им  
Бујар Османи, кого претходно јавно  
го обвинуваа дека ја оштетил држав-  
ната каса за, ни помалку ни повеќе,  
туку „само“ 370.000 евра. Арно ама,  
сега Бујар е рехабилитиран и добар  
граѓанин, па во името на новиот „жи-  
вотот“ и гротескната коалицијата го

почестија со можноста за започну-  
вање на најновиот балкански экс-  
перимент, во кој странците и „меѓу-  
народната“ потпомогнати од редица  
домашни квислинзи ќе се обидат да  
ја сменат историјата, идентитетот и  
името на една нација.

Ако се чудите на наглата им промена  
во процената и однесувањето, се-  
тете се само дека ова е партија со  
„multi personality disorder“, чијшто  
челник одамна е познат по само-  
демантирањето и чиј став држи и  
трае најмногу 12 часа, а рекордот му  
е цели 48 часа. За потсетување, само  
во последните десет дена: Бујар беше  
криминалец, сега е праведник, вице-  
премиер и преговарач со Бугарите;  
задолжувањето беше глупост, а сега е  
доблест; владата беше пренатрупана

ВКУСЕТЕ ЈА УБАВИНАТА НА ОВОЈ  
**ГРАДЕЖЕН  
СПЕЦИЈАЛИТЕТ**  
НА СТРАНА А ВО ЦЕНТАР

СТАНБЕНО - ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ  
**ПОРТА ПРОЛЕТ  
- ШТИП -**

890e / m2

НАРАЧАЈ ГО ТВОЕТО ПАРЧЕ ЛУКСУЗ НА: 070 269 213, 070 233 060

со кадар, па наеднаш вработија 16 нови „ко леб насушни“ партији; струјата требаше да стане евтина, а тарифата да ти била само за социјалците; платата минимална ќе ја субвенционираат до март, потоа газдите и вработените ќе си ја кршат главата; ВМРО-ДПМНЕ ја „партизираа“ државата, СДСМ во првиот месец сменија сè што треба и не треба. И така натаму, и натаму, и понатаму.

„Честа“ да биде прво заморче во ваква неприродна ГМО-политичка констелација ја доби Македонија. Освен охридската пастрмка и моликата, ќе имаме и ендемски идентитет, скроен во Брисел и Вашингтон, спроведен во Скопје, стартуван во Софија, со силно одобрување од Атина и Тирана. Балканската манџа и онака веќе одамна не е балканска, но македонската е шампион во квантитетот на примесите на различни вкусови. Нема што нема, а најмалку ги чувствувате токму македонските...

## БУЈАР И АЛИ СВЕЧЕНО ЈА „СТАРТАА“ ТИРАНСКАТА МАШИНЕРИЈА

Очигледно, Бујар му е милениче и на Али. Како поинаку да ги протолкувате шансата и честа што ги доби Османи за старт на Тиранската платформа, која Ахмети само ја продолжи и забибери со средбата со Метју Нимиц? Лидерот на ДУИ учествуваше во првиот преседан од овој тип. По толку години преговори, 22 од нив водени токму од Нимиц, албански лидер оствари посебна, одделна средба со медијаторот?! Не само што се сретнаа, Ахмети (како што соопштија по средбата) му даде и „мудри размисли“ за решение. Лицитирал ли Ахмети со предлози и имиња?

Како и да е, и што и Али да му предложил на Метју, овие два настани го означиле флагрантниот почеток на исполнувањето на Тиранската платформа во Македонија. А пустата, до неодамна не постоеше. Прашајте ги Заев, неговите челници и пратеници и албанските му коалиционери. Значи, направија ново чудо. Воскреснаа нешто што никогаш и не постоело. Машала...



## ПОРАЗИТЕЛНИТЕ ФАКТИ ВЕЛАТ ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА Е 90% ИСПОЛНЕТА!

„Непостоечката“ тиранска платформа, која, меѓу другото, им беше и поделена на пратениците во Собранието, содржи **7 точки**. Да, многу прецизно за непостоечка содржина поради која народот со месеци протестираше, но вистинскиот проблем е што тивко и незабележливо, поголемиот дел од неа веќе е и исполнет.

Очекувајте да стартуваат со името, химната, знамето и грбот? Тие веројатно, како десерт се оставени за потврда на „крајот делото го краси“, но во овој случај имаме „почетокот владеењето го гнаси“. За наша жал, поразителните факти велат дека таа е веќе 90% остварена.

Ќе почнеме од крајот на Тиранската „направија“, точка по точка.

- **Седмата „тиранска“ точка** бара забрзана интеграција во ЕУ и НАТО. Благодарение на „чадорот“ и декларативните ветувањата на Соренсен, Могерини и Хан доживеавме декларативно исполнување на истото, дел од приказката за „стапот и морковот“ и дигањето на рејтингот на „реформската“ влада која ќе мора да ги реформира името, идентитетот, историјата и македонскиот скептицизам кон соседите и „меѓународните“ добротвори. Исполнета...

- **Шестата точка** предлага вклучување на Албанците во договорот за добрососедство со Бугарија. Го вклучија Бујар. Исполнета...

- **Петтата** предлага директно вклучување на Албанците во преговорите за името со Грција. Ахмети одржа одделна средба со Нимиц. Исполнета...

- **Четвртата** претполага „создавање на дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи“, форма точка за „дух на доверба“, кој Заев го оствари со своите коалиционери уште со прифаќањето на Тиранската платформа која и му ја овозможи коалицијата. Така криминалецот Бујар стана чесен. Исполнета...

- **Третата тиранска точка**, или веројатно ќе да е „чадорот“, бара спроведувањето на реформите, препораките на Прибе, итните препораки на Европската комисија како и Препораките од Пристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ, како и поддршка за непристрасно вршење на работата на специјалниот обвинител. Исполнето 100 отсто! Закончија со барањето за „расветлување“ на случаите „Монструм“, „Сопот“ и „Диво Насеље“, но само поради фактот што случаите и пресудите за првите два се чисти како солза, за што освен Заев, Рада и СДСМ, уште подобро знаат од ДУИ, Алијансата и Беса, па не се ни лутат за нешто што и не постои. Значи, реалното е максимално исполнето...

- На **втората точка**, во која се бара поделба на буџетот на етничко ниво, како и „освртување на правична застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и правдата“ се работи тивко, т.е.

според извори, таа се крчка и се спроведува без никаква врева. Велат, ќе се обзнани кога ќе биде 100% исполнета. За мир во кука, или поверојатно во коалиција. Во превод, се исполнува...

- Остана само **првата точка од Тиранската платформа** која претполагаше „дебата“ за „знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните симболи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност“, осудата за геноцидот во периодот од 1912 г. до 1956 година и двојазичноста на цела територија. Информациите и процените на познавачите велат дека на последното ќе се почека за да не се рефлектира врз рејтингот на СДСМ и Заев на локалните избори, но уште повеќе за да не влијаат овие чекори на „позитивната клима“ која социјалдемократските „реформатори“ (потпомогнати од вмовските на Михајловски, нели) треба да ја создадат како плодно тло за полесна реализација на главната реформа за која и се „црпнати“ од „Павел Шатев“ и на врат, на нос насадени на „Илинденска“ од сценаристите од скопскиот рид, т.е. промена на името, историјата и идентитетот. Настрана што основната намена на првата точка од платформата беше гасењето на секоја, каква и да е можност ВМРО-ДПМНЕ да се согласи со нејзина примена, т.е. да осигура коалиција со подобната СДСМ. Од тој аспект првата точка целосно ги исполни и оправда очекувањата. Исполнета и се исполнува, ама целосно дури по можна промена на името...

## ВРЕМЕ ЗА ПОСЛЕДНИОТ, НАЈГОЛЕМ ДОЛГ НА ЗАЕВ И СДСМ

Ова последното претставува и дополнителен, огромен мотив албанските коалиционери да работат и да притискаат за договорот со Бугарија, кој ќе биде првата, основна фаза во бришењето на македонштината. Следува популизам и привремена, со кус, но доволен рок, минимална плата, па нова бедотија од обновена препорака од ЕК за започнување на преговорите со ЕУ (нејсе што требаше да ги почнеме пред цели осум години со првата препорака), пуштање вода од НАТО „сменето го името, ве чекаме со раширени раце“ (иако условите се исполнети пред 9 години во Букурешт), и оп – обид за промена на името и одолжување на Заев за дадената шанса да владее со државата. Возможно ли е некој толку да го потцени македонскиот народ? Ако не верувате, сетете се само на преценувањето на Заев и СДСМ кои по цели три години „бомби“, бојкоти на Парламентот, НВО-активности и протести, шарени идиотски „револуции“, ветувања за двојазичност, 70.000 албански гласови и што ли не друго, не победија на избори.

Верувам дека македонскиот народ не пие нафта и оти овој еџтин филм нема да помине. Исто така, верувам дека најзадолжената партија во Европа ќе стори сè за да ги врати напластените долгови. Им врати на „шарените“ и на НВО-секторот и ги вработи сите во владата или по министерствата, дел станаа и пратеници. На Албанците широкоградо им врати и им враќа со реализацијата на Тиранската платформа. Остана уште да му се врати долгот на најголемиот донатор. А „чадорот“ не се задоволува со вработување во владата и остатоци од платформа која самиот ја смисли. Огромен влог, а „зеленашите“, макар биле и политички, знаат да го вратат долгот... ■

## НИКОВСКИ: НЕ ЧЕКААТ ДРАМАТИЧНИ МИГОВИ ЗА СУДБИНАТА НА МАКЕДОНИЈА!



За да нема никакви забуни, мора да се потенцира дека Тиранската платформа е противуставен и големоалбански документ и ништо друго, вели поранешниот амбасадор Ристо Никовски, за кого, во основа, таа е надградба на Охридскиот рамковен договор (ОРД) и силен исчекор кон федерализација на земјата. Предупредува дека во играта водена од надвор во прашање се државата и македонскиот народ.

**НИКОВСКИ:** Сите точки во платформата се токму во тие правци. Дури и барањата за вклучување на Албанците во решавањето на проблемите со Грција и Бугарија се поставени како ултиматуми, што значи надвор од институциите на системот. Неприфатливо е тоа да биде нивно посебно, етничко право.

Сепак, клучно е барањето за двојазичноста на државата. Факт е дека од унитарниот карактер на Македонија, што беше една од ретките формулации во ОРД кои можеа да се сметаат како корисни и за Македонците, преку разни манипулации кои беа толерирани, Албанците успеаја тој да се сведе само на користењето на македонскиот јазик. Со други зборови, македонскиот јазик остана единствениот столб на унитарниот карактер на државата. И, нормално, сега се прави обид и тој столб да се урне и земјата прво на неформален начин да се федерализира за потоа да се побара и официјална верификација на таа состојба.

Играта е исклучително софистицирана и подмолна. Таа во никој случај не е водена од земјави – конците сигурно се влечат од надвор. Првата реакција беше дека суштината е во фактот дека се бара двојазичност на целата територија на државата, преку промена на Уставот. Тоа е точно, ама на сите им е јасно дека тоа не е достижно во блиска иднина бидејќи не може да помине во Собранието. Никој, меѓутоа, не обрати доволно внимание дека првичната цел е – „целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право“. Тука е клучот со кој треба да се урне уставниот поредок, на мала врата. И Талат Џафери и Теута Арифи потврдиле дека е договорен нов закон за јазиците, кој бил услов за коалицијата на власт со кој се предвидува претседателот на Собранието и министрите во Владата да зборуваат на албански. Тоа значи дека седниците на Собранието ќе се водат на албански јазик и дека владата станува двојазична. Поголема двојазичност од оваа, во земјата не е можна. На Албанците не им треба да се зборува на албански во Штип, Делчево... туку во владата и така да се водат седниците во Собранието. Тоа е веќе чиста двојазичност, што значи и федерација бидејќи во светот нема унитарна држава со два официјални јазици. Ќе остане само таа и формално да се прогласи. А тоа, неизбежно, набргу ќе мора да следи.

Да потсетиме дека овој закон се носи со просто мнозинство и дека не би требало да има проблеми да помине. Сепак, добар дел од македонските пратеници ќе мораат да бидат на мака бидејќи со сопствениот глас ќе стават крај на македонскиот карактер на државата. Како ќе постапат, ќе зависи од нив, ама судот на историјата ќе следи и ќе биде жесток.

Нè чекаат драматични и судбоносни мигови за иднината на Македонија. Како ќе одиграме, зависи пред сè од нас самите. Во прашање се и државата и македонскиот народ.

# ПОСЕТАТА НА НИМИЦ ДИПЛОМАТСКО ФИЈАСКО ОД НЕВИДЕНИ РАЗМЕРИ

Новата македонска влада е жртва на двојниот или троен пристап на меѓународната заедница, којашто во Македонија иако изгледа како монолитна, сепак, има различни аршини, методи и цели кога се во прашање земјата и регионот. Еден ден ќе дознаеме кој од нашите западни партнери ја советуваše владата на Заев да влезе во авантура со огромниот арсенал на оптимизам дека само што не сме влегле во ЕУ и НАТО. И ако искажувањето позитивни сигнали кон Атина и Софија не може и не смее да се категоризира како дипломатски пропуст, затоа што секогаш е добро и за соседите и за Брисел да покажете дека сте пријателски настроен, кога е во прашање општиот план за влез во НАТО и ЕУ, дилемите се преголеми, а прашањата претешки

Пишува | Горан Момирски

Нимиц изјавата пред 25 години, кога започна да се занимава со нас, ќе беше разбирливо. Да кажеше дека не е време за нов предлог пред избори во Грција или кај нас, исто така ќе разберевме, но тој тоа го кажа во, според него, попозитивен контекст и во Македонија и во регионот, а притоа веднаш по средбите во Скопје доби абер од Атина ич да не се појавува во тамошното МНР и во владата. Се разбира, официјално неговите средби беа откажани поради преговорите за Кипар, во коишто Грција е засегната страна.

Владата во Скопје. врз основа на досегашните искуства, а да не заборавиме шефот на дипломатијата долги години беше преговарач за името, мораше да знае дека Нимиц ќе го каже тоа што го кажа во Скопје. Многу побезболно ќе беше Нимиц да ги повикаше двајцата преговарачи во Њујорк, каде што ќе се зборуваше за некаква рамка или идеи. Вака излезе дека Нимиц во Скопје бил повикан да му дадеме предлог за името којшто е сигурно далеку подобар од претходните и дека Грција и него го одбила во истиот момент кога слушнала. Навистина нема друго логично објаснување врз основа на информациите што ги имаме.

затоа што според генералниот секретар на ОН, Португалецот Гутиереш, медијаторот во Скопје дошол на покана од македонската влада. Доаѓањето на Нимиц во Скопје и неговата изјава дека во наредниве неколку месеци не е добро време за давање нов предлог е дипломатско фијаско од невидени размери. Да ја дадеше

Зошто, инаку, 78-годишниот медијатор би се мачел да патува 10 илјади километри и притоа и тој лично да биде понижен со одложу-



вањето на разговорите во Атина. Што е тоа што го натерало да дојде во Македонија на наша покана ќе се дознае еден ден, но сигурно тоа за нас нема да бидат добри вести.

## ШЕКЕРИНСКА ВО ПОГРЕШНА УЛОГА

Интересно е и прашањето кој од западните пријатели ги советуваše владата и СДСМ на местото министер за одбрана да ја постави Радмила Шекеринска, единствениот докажан добар менаџер во владата и тоа специјалист за европски интеграции. За помалку од 20 дена, особено по посетата на Димитров на Атина, се виде дека таа може до совршенство да ја организира АРМ и одбраната, но нема да може да направи ништо за влез во НАТО. По грубите изјави на Косијас и други грчки претставници јасно е дека планот „Со-

ФИРОМ во НАТО“ пропадна уште пред да се случи.

И наместо Шекеринска, која на сон ја знае европската легислатива да се постави таму каде што има некаква шанса за напредок, во европските интеграции, таа може со години да седи во одбраната и да чека Грција да се смилува, нешто што на владата во Атина не ѝ е на крај памет, уште најмалку две години, до следните избори.

Освен ако Шекеринска не биде некаков координатор во владата за вкупните интеграции, па под своја капа, макар и неформално, да го земе лекарот Бујар Османи, кој ќе може и да учи и да изгледа сериозно како вице-премиер, а во исто време да не пречи во процесот.

Некој од нашите пријатели дебелио згрешил кога советува-

приоритет да му се даде на НАТО наместо на ЕУ, каде што, сепак, има некакви шанси за поместување или барем „тресење на возот“ за да мислиме дека се движи.

## ЗАЕВ САМО ДО СОФИЈА И БРИСЕЛ, ЛОНДОН, ПАРИЗ И БЕРЛИН НЕ УПАТУВААТ ПОКАНИ

Трето прашање кое е легитимно, а не може да се нарече критика, е зошто премиерот Заев не замина на ниту една посета на некоја од западните држави кои му дадоа сериозна поддршка при уривањето на ВМРО - ДПМНЕ.

Тоа што СДСМ ги критикуваше Груевски и Иванов сега го чувствува на своја кожа. Обвинувањата за изолационизам сега се упатени кон себе. Зарем Заев мислеше дека самото влегување во владата му гарантира влез и во Белата кука или на „Даунинг стрит 10“? Иако, за разлика од Груевски, тој е попосакуван партнер за најголем дел од членките од ЕУ поради неговата подготвеност да ги слуша нивните желби, сепак, и за него ќе важи истиот принцип кој важеше за Груевски.

И тој доколку сака да влезе во кабинетот на Меркел или Макрон, ќе мора да понесе со себе тешки решенија кои од него се очекуваат. А тие решенија не се ни одблиску исти со тоа што го очекува македонската јавност, меѓу неа и голем дел од неговите гласачи. Ниту членките на ЕУ и НАТО одамна не веруваат во симболика и муабети, бараат да се донесат тешки решенија на кои не е подготвен ни Заев. Првата пригода да го увиди тоа беше однесувањето на Атина. Втората ќе му биде Илинден. Голем македонски веројатно и празник што го слават и Бугарите. Уште потежок ден за новиот премиер, кој ќе треба во живо да ја проверува изреката сè што лета не се јаде. ■

## КОЈ ЃАВОЛ ГО ВИКНА НИМИЦ ДА ГО ЗАКОПА ПРОЦЕСОТ НАЈМАЛКУ ПОЛОВИНА ГОДИНА?

Прво на листата на прашања е зошто владата го повика медијаторот Нимиц во Скопје,

# ВЛАДАТА НА ЗАЕВ ТЕЖИ НАД 38 МИЛИОНИ ЕВРА

Пишува | **Кристина Николова-Кузмаовски**

со кој располага или внимателно одбрал што ќе ѝ покаже на јавноста за да се претстави како човек од „средната класа“. Во јавноста на големо се зборува дека и останатите членови на владиниот кабинет не биле до крај искрени, но дури и од јавно приложението може да се види дека голем дел од нив во услови на „режим“ успеале да „натоварат“ милиони евра капитал. Оние кои се жалеа на сиромаштија, всушност, се далеку побогати од тоа што го прикажуваат пред граѓаните.

Најбогат во владата е вицепремиерот за економски прашања **Кочо Анѓушев**. Имотот кој тој го навел во имотниот лист тежи помеѓу 27 и 28 милиони евра. Анѓушев поседува една кука и дури пет стана од кои четири во Скопје, а има и кука од 214 квадратни

Во неговиот возен парк има луксузни автомобили како „порше каен“, „масерати“, и „мини кантримен“, со

Неговиот удел во групацијата „Феро-инвест“, каде што е содружник со 80% од акциите, има најголема вредност во анкетниот лист и изнесува над 21 милион евра.

**Радмила Шекеринска** пријавила личен имот вреден речиси 100 илјади евра, во што е вклучен стан од 50 квадрати, залог и пари на сметки. Дополнително на име на својот сопруг Шекеринска пријавила уште два стана во Скопје и еден во Охрид. Едниот во Скопје е во вредност од 13,2 милиони

Министерот за надворешни работи **Никола Димитров** на свое име пријавил стан во Скопје од 102 квадратни метри, вреден 5.500.000,00 денари или околу 90 илјади евра, на име на деца пријавил стан, исто така, во Скопје од 59 квадратни метри, вреден 2.500.000 денари или околу 41.000 евра и заеднички стан во Хаг, вреден 19.432.350 денари или 316.000 евра. Поседува „мерцедес Б180“ вреден 800 илјади денари или 13 илјади евра. Од кирија месечно заработува 30,8 илјади денари. Чува средства во банка, а има и кредит од 17,2 милиони денари или 281.000 евра, кој ќе го отплаќа до 2044 година.

**Зоран Шапуриќ**, еден од министрите без ресор, во својот анкетен лист пријавил три стана, од кои два се водат како личен имот, додека третиот е заеднички. Тој поседува стан од 80 квадратни метри во Скопје, со вредност

**Со најголем имот во странство располага семејството на министерот за економија Крешник Бектеши.**

Новиот министер за економија **Крешник Бектеши** во анкетниот лист запишал дека поседува на свое име куќата во Кичево вредна 6.457.500 денари или околу 105 илјади евра, но и моторни возила „хундаи тускон“ од 1.353.000 денари или 22 илјади евра, „мерцедес бенз“ од 2.460.000 денари (40 илјади евра) и автомобил „голф“ 180.000 денари или приближно три илјади евра. Го запишал и имотот на неговите родители во Приштина, два стана во Албанија и стан во Базел, во Швајцарија.

Првиот човек на здравството **Арбен Таравари** на свое име поседува само автомобил марка „волво“, вреден три милиони денари или 49.000 евра и денарски депозити. На име на брачниот другар пријавил два стана во Скопје, едниот од 94 метри квадратни, вреден 5,7 милиони денари, другиот од 50 метри квадратни, вреден 1,9 милион денари. На име на родителите пријавил неколку деловни простори, кука, двор, градежно земјиште во Гостивар, а за дел од овој имот не дал податок како е стекнат. Како заеднички имот пријавил златен накит вреден 1,3 милион денари и уметнички слики, вредни 245 илјади денари.

| Име                | Примечание            | Судебный                             | Инициатор                              |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Решение            | Шенгенское решение    | Министер                             | Министерство за судство                |
| Имат               | Сопственик            | Тат имат                             | Корпоратив                             |
| Наредбени имат     | Личен имат            | Стан                                 | Корпоративна                           |
| Наредбени имат     | Имат на брачен другар | Стан                                 | Основа на становиште                   |
| Наредбени имат     | Имат на брачен другар | Стан                                 | Становиште со договор за купопродажа   |
| Наредбени имат     | Имат на брачен другар | Стан                                 | Становиште со договор за купопродажа   |
| Наредбени имат     | Личен имат            | Уметности и колекционерски предмети  | Становиште со договор за купопродажа   |
| Табарување         | Личен имат            | Табарување 10 основ на дадена земја  | Становиште со наследство               |
| Други приходи      | Личен имат            | Приход по основа на издавање на стан | нема податок                           |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Трансферентна сметка                 | 2013                                   |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | денари 185.870,00                      |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | EUR 10,00                              |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | Корпоративна банка АД Стане 31.05.2017 |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | EUR 2.403,00                           |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | Корпоративна банка АД Стане -          |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | EUR 1.543,00                           |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | Корпоративна банка АД Стане -          |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Деловна сметка                       | 13.236,00 евро                         |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Деловна сметка                       | Корпоративна банка АД Стане 2012       |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Деловна сметка                       | 1.002.332,00 ден                       |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Деловна сметка                       | 1/16 Тутунска банка 03.10.2006         |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Деловна сметка                       | Корпоративна банка 15.11.2016          |
| Банкарски депозити | Личен имат            | Деловна сметка                       | Корпоративна банка -                   |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Трансферентна сметка                 | денари 1.242,00                        |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Трансферентна сметка                 | денари 281.782,00                      |
| Банкарски депозити | Имат на брачен другар | Трансферентна сметка                 | 1/16 Тутунска банка 03.03.2006         |
| Деловна            | Личен имат            | Кредит                               | Корпоративна банка АД Стане 31.12.2007 |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредит                               | 820.000,00 денари                      |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредит                               | 29.03.2013.2023                        |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредитна картичка                    | 444.080,00 денари                      |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредитна картичка                    | 15.05.2013.2020                        |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредитна картичка                    | 4.784,00 евро                          |
| Деловна            | Имат на брачен другар | Кредитна картичка                    | 30.03.2014                             |
| Друг имат          | Личен имат            | Земор за покривачки кредит           | 360.000,00 денари                      |
|                    |                       |                                      | 2013 + 2015                            |
|                    |                       |                                      | Становиште на друг начин               |

| Име<br>Клас        | Полное<br>Имя         | Семейное<br>Имя                     | Полное<br>Имя           | Инициалы                          | Влада на Република Македонија       |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Име                | Семейное              | Имя                                 | Семейное                | Семейное                          | Семейное                            |
| Надворен имот      | Личен имот            | Куќа                                | 31 525 000,00 денари    | 308 м2 Скопје 2005-1/1            | Степување со договор за продаж      |
| Надворен имот      | Личен имот            | Деловите под објект и двор          | 9 500 000,00 денари     | 335 м2 Скопје 2005-1/1            | Степување со договор за продаж      |
| Надворен имот      | Личен имот            | Деловен простор                     | 8 500 000,00 денари     | 110 м2 Скопје 2005-1/1            | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Деловен простор                     | 12 000 000,00 денари    | 88 м2 Скопје 2011-1/1             | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Деловен простор                     | 10 200 000,00 денари    | 136 м2 Скопје 2011-1/1            | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Стан                                | 8 700 000,00 денари     | 116 м2 Скопје 2011-1/1            | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Стан                                | 7 700 000,00 денари     | 70 м2 Београд 2006-1/1            | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Куќа                                | 18 000 000,00 денари    | 214 м2 Гробије 2012-1/1           | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Имот на брачен другар | Стан                                | 3 500 000,00 денари     | 57 м2 Скопје 2009-1/1             | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Имот на брачен другар | Стан                                | 3 500 000,00 денари     | 57 м2 Скопје 2009-1/1             | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Имот на брачен другар | Стан                                | 3 500 000,00 денари     | 57 м2 Скопје 2009-1/1             | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Личен имот            | Моторна возила                      | 3 500 000,00 денари     | Масерати GT 2013/2012             | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Личен имот            | Моторна возила                      | 3 900 000,00 денари     | Порше Каден 2013/2013             | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Имот на брачен другар | Моторна возила                      | 3 000 000,00 денари     | Мени Карупенив 2017/2017          | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Личен имот            | Уметнички и колекционерски предмети | 8 500 000,00 денари     | Уметнички слики и скулптури -1-   | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Личен имот            | Уметнички и колекционерски предмети | 5 500 000,00 денари     | Уметнички слики и скулптури -2-   | Степување со договор за купопродажа |
| Подворен имот      | Личен имот            | Копирани карти                      | 8 000 000,00 денари     | Златен масет -1-                  | Степување со договор за купопродажа |
| Надворен имот      | Личен имот            | Други преловни предмети             | 1 900 000,00 денари     | Матери чамци Репал 1906 2013/2013 | Степување со договор за купопродажа |
| Харени од вредност | Личен имот            | Удели                               | 1 315 981 600,00 денари | 80 %                              | Степување на друг начин             |
| Харени од вредност | Имот на брачен другар | Удели                               | 630 084,00 денари       | 100% -                            | Степување на друг начин             |
| Поборувача         | Личен имот            | Поборуваче по основ на даден заем   | 39 674 675,00 денари    | 2010-2016                         | Степување на друг начин             |
| Поборувача         | Личен имот            | Поборуваче по основ на даден заем   | 26 828 343,00 денари    | 2010-2016                         | Степување на друг начин             |
| Поборувача         | Личен имот            | Поборуваче по основ на даден заем   | 4 827 999,00 денари     | 2005-2016                         | Степување на друг начин             |
| Поборувача         | Личен имот            | Поборуваче по основ на даден заем   | 10 808 779,00 денари    | 2012-2016                         | Степување на друг начин             |
| Други приходи      | Личен имот            | Рента за деловен простор            | 42 000,00 денари        | месечно                           | Степување на друг начин             |
| Други приходи      | Личен имот            | Рента за деловен простор            | 43 000,00 денари        | месечно                           | Степување на друг начин             |
| Други приходи      | Личен имот            | Рента за стан                       | 55 000,00 денари        | месечно                           | Степување на друг начин             |
| Други приходи      | Личен имот            | Камата на заеми                     | 7 953 413,00 денари     | 31.12.2016                        | Степување на друг начин             |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Банкарски депозити                  | денари 2 510 123,00     | Окредит банка 2010-2017           | Степување на друг начин             |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Банкарски депозит                   | EUR 900 000,00          | Окредит банка 2010-2017           | Степување на друг начин             |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Банкарски депозити                  | денари 1 788 318,00     | Тулуска банка 2003-2017           | Степување на друг начин             |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Банкарски депозит                   | EUR 289 824,7           | Тулуска банка 2003                | Степување на друг начин             |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Банкарски депозити                  | денари 589 594,00       | Тулуска банк 2003-2017            | Степување на друг начин             |

| Име                | Приман                |                                    | Функција                 | Институција                         |                                      |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | Завед.                | Завед.                             |                          | Влада на Република Македонија       |                                      |
| Име                | Сопственост           | Тип имот                           | Вредност                 | Кредитирање                         | Основа на стекнување                 |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Куќа                               | 119.450.000,00 денари    | 400 м2 Струмица 2009                | Степување со договор за граѓа        |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                    | 32.460.000,00 денари     | 4 автоса овој Муглин, Струмица 2003 | Степување со наследство              |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                    | 3.690.000,00 денари      | 80 м2 Струмица 1999                 | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Стан                               | 11.840.000,00 денари     | 80 м2 Струмица 2007                 | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Имот на родители      | Акција                             | 12.200.000,00 денари     | 7 2012                              | Степување со договор за купопродажба |
| Подарување         | Имот на родители      | Подарување по основа на даден заем | 4.300.000,00 денари      | 2012                                | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Имот на деца          | Орочен девизен депозит             | денари 1.848.269,00      | Земјарка Банка 2012                 | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Орочен девизен депозит             | денари 443.443,00 денари | Земјарка Банка 2012                 | Степување со договор за купопродажба |

Според поднесениот анкетен лист **Зоран Заев** на свое име има само побарување за даден заем од 4.300.000,00 денари или речиси 70 илјади евра. Неговата сопруга има само орочен девизен депозит од 7 илјади евра, а децата на банкарските сметки имаат 27 илјади евра.

**Хазби Лика**, заменик-претседател на Влада на РМ за спроведување на рамковен договор, како личен имот пријавил дека поседува возило од марката „форд фиеста“, со вредност од 7000 евра. Во графата за плата Лика нема ништо наведено, додека за сопругата пријавил дека месечно добива плата од 30 илјади денари. На свое име има подигнато кредит во вредност од 54 илјади евра, кој треба да го отплаќа до 2028 година. Куќа, деловен простор, двор се наведени како имот на родителите. Земјоделско земјиште, фирма „Лика компани“ и дуќан се наведени како имот на брат. Имот на брачен другар - градежно земјиште е пријавен во вредност од 100.000 евра, како и дуќан во Приштина, вреден 34.000 евра. „Лика компани“, според анкетниот лист, која се води како имот на брат вреди 200.000 евра, куќата на родителите во Тетово е во вредност од 150.000 евра, а деловниот простор, кој, исто така, е на нивно име, вреден е 170.000 евра.

Вицепремиерот **Бујар Османи** пријавил куќа и пензија на родителите, зел кредит од 3.690.000 денари или 60 илјади евра и заем од 1.660.000 денари или 27 илјади евра. Пријавил и автомобил „ауди А6“, кое го проценил на 360 илјади денари.

Со пријавен имот од близу 690 илјади евра е министерот без ресор **Рамиз Мерко**, кој пријавил и дополнителни приходи од кирии за стан и земјоделско земјиште, кои месечно изнесуваат 2.100 евра.

Мерко не пријавил колку пари поседува на сметките како депозити, туку само навел дека состојбата е „менлива“, а за начинот како се стекнати е наведено „стекнување на друг начин“.

Тој поседува деловен простор, куќа , шума и земјоделско земјиште во Струга, но и стан во Албанија од 106 квадратни метри вреден 2.060.250 денари или 33.500 евра. Дел од неговиот

вкупно пресметан имот се побарувања кои има дадено по основ на заем и тој и неговата сопруга.

**Зорица Апостолска**, која исто така е министерка без ресор, како личен имот пријавила возило „форд фокус“ од 2010 година, додека нејзиниот сопруг вози „поло класик“. Како сопственик на куќата од 177 квадрати во Скопје во анкетниот лист е наведен нејзиниот сопруг, во Ресен и во Ростуше, како и на стан во главниот град, кој се простира на 96 квадратни метри.

Коалицискиот партнер на Заев **Самка Ибраимовски**, кој е и министер без ресор во новата влада, има имот вреден над 600.000 евра. Највредна е фабриката која ја запишал во својот анкетен лист, речиси 530 илјади евра. И тој како и новиот премиер има побарување по основ на заем од 35 илјади евра. Самка Ибраимовски во анкетниот лист запишал и стан вреден 60.000 евра од 110 квадрати во Тетово како и автомобил „ситроен Ц4“.

Министерот без ресор **Роберт Поповски** во имотниот лист како личен имот пријавил стан од 72 квадратни метри во вредност од 3.800.000 денари или приближно 62.000 евра, како заеднички имот пријавил куќа од 175 квадратни метри вредна 6.500.000 денари или 105 илјади евра. Пријавен е и стан на

неговата сопруга од 85 квадратни метри, вреден 4.250.000 денари или околу 70 илјади евра како и уметнички слики вредни 1.200.000 денари.

Градоначалникот на Липково, министер за животна средина и екологија **Садула Дураки**, тежи безмалку 203 илјади евра. Како личен имот пријавил „ауди А4“, а како заеднички имот има пријавено земјоделско земјиште, куќа, двор и трактор „фергусон“ на име на неговите родители.

Министерот за внатрешни работи **Оливер Спасовски** има куќа во Куманово од 110 илјади евра, „лежо 307“ од 2006 година и уметнички слики вредни над 4 илјади евра. Неговите родители пак имаат своја куќа, шума, земјиште, земјоделска механизација.

Министерот за информатичко општество поседува „сеат алтеа“. Ова возило и градежно земјиште се единствениот личен имот на **Дамјан Манчевски** пријавен во анкетниот лист. Неговиот брачен сругар, исто така има имот, но и штедни влогови. Вкупно тежи над 25 илјади евра или приближно исто колку што должи на име кредит во некои од комерцијалните банки.

**Рената Десковска**, министерката за образование, од заеднички имот поседува „мазда 6“, нејзиниот сопруг има

| Име                | Приман                |                           | Функција            | Институција               |                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                    | Завед.                | Завед.                    |                     | Министер без ресор        | Влада на Република Македонија        |
| Име                | Сопственост           | Тип имот                  | Вредност            | Кредитирање               | Основа на стекнување                 |
| Недвижен имот      | Личен имот            | Стан                      | 2.850.000,00 денари | 80 м2 Скопје 1994         | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Зависен имот          | Стан                      | 1.160.000,00 денари | 35 м2 Скопје 2007         | Степување со договор за граѓа        |
| Недвижен имот      | Личен имот            | Стан                      | 1.660.000,00 денари | 43 м2 Скопје 2009         | Степување со наследство              |
| Недвижен имот      | Личен имот            | Моторна возила            | 120.000,00 денари   | Жуџан 1.6 2005/2006       | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на брачен другар | Моторна возила            | 90.000,00 денари    | Свет Ибница 1.4 2004/2005 | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 140.000,00 денари   | 40 2006                   | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 2.000,00 денари     | -                         | -                                    |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 80.000,00 денари    | - 2006                    | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 70.000,00 денари    | 25 2006                   | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 30.000,00 денари    | 40 2006                   | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 19.000,00 денари    | 20 2006                   | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 5.000,00 денари     | - 2006                    | Степување со договор за купопродажба |
| Купен од вредност  | Личен имот            | Акција                    | 3.000,00 денари     | -                         | -                                    |
| Подарување         | Личен имот            | Автомобил конкор          | 90.000,00 денари    | 2017                      | Степување на друг начин              |
| Подарување         | Личен имот            | Подарување побарување     | 90.000,00 денари    | 2016                      | Степување на друг начин              |
| Други приходи      | Личен имот            | Земјта                    | 817.000,00 денари   | мисовин                   | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Земјта                    | 34.000,00 денари    | мисовин                   | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Земјта                    | 19.000,00 денари    | мисовин                   | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Земјта                    | 80.000,00 денари    | мисовин                   | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Кавата                    | 260.000,00 денари   | мисовин                   | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Трансакциона сметка       | денари 270.000,00   | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Трансакциона сметка       | денари 210.000,00   | Опшарска Банка            | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Деловна платежна картичка | ЕУР 4.000,00        | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Деловна платежна картичка | ЕУР 3.000,00        | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 32.000,00       | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 26.000,00       | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | CHF 10.000,00       | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Деловна штедна книшка     | ЕУР 2.000,00        | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 37.000,00       | Тутунска Банка            | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 1.500,00        | Тутунска Банка            | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 16.000,00       | Скопска Банка             | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 160.000,00      | Скопска Банка             | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 11.367,00       | Пло кредит Банка 2009     | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 12.000,00       | Халк Банка                | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | денари 330.000,00   | Халк Банка                | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 6.000,00        | Опшарска Банка            | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 11.367,00       | Прокредит Банка           | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 4.000,00        | Халк Банка                | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 3.000,00        | Халк Банка                | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 4.000,00        | Штарска Банка             | -                                    |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Деловна штедна книшка     | ЕУР 2.000,00        | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | денари 574.000,00   | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Орочен девизен депозит    | ЕУР 3.000,00        | Комерцијална Банка        | -                                    |
| Други приходи      | Имот на брачен другар | Кредитна картичка         | 80.000,00 денари    | 2009 XII 2009             | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Банкарски депозит во сф   | 14.000,00 ЕУР       | -                         | -                                    |
| Други приходи      | Личен имот            | Банкарски депозит во сф   | 19.000,00 CHF       | -                         | -                                    |

| Име                | Приман           |                                         | Функција             | Институција                   |                                      |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    | Налика           | Деловен                                 |                      | Министер за надворешни работи | Министерство за надворешни работи    |
| Име                | Сопственост      | Тип имот                                | Вредност             | Кредитирање                   | Основа на стекнување                 |
| Недвижен имот      | Личен имот       | Куќа                                    | 5.500.000,00 денари  | 102 м2 Скопје 1993            | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на родители | Стан                                    | 2.800.000,00 денари  | 39 м2 Скопје 2006             | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на родители | Стан                                    | 19.432.350,00        | 138 м2 Хал, Копанеца 2014     | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Личен имот       | Моторна возила                          | 800.000,00 денари    | Мерцедес 6180 2011/2011       | Степување со договор за купопродажба |
| Други приходи      | Личен имот       | Подарување по основа на извршена работа | 110.000,00 денари    | ауди 2017                     | Степување на друг начин              |
| Други приходи      | Личен имот       | Деловна штедна книшка                   | денари 669.582,00    | Комерцијална Банка 2009       | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Личен имот       | Деловна штедна книшка                   | денари 377.851,00    | Комерцијална Банка 2012       | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Зависен имот     | Деловна штедна книшка                   | денари 3.485.485,00  | АДР АИМО 2016                 | Степување на друг начин              |
| Банкарски депозити | Личен имот       | Деловна штедна книшка                   | денари 840.000,00    | АДР АИМО 2016                 | Степување на друг начин              |
| Други приходи      | Зависен имот     | Купен                                   | 17.273.200,00 денари | 2014 2044                     | Степување на друг начин              |

| Име                | Приман                |                                       | Функција             | Институција               |                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                    | Арбан                 | Татари                                |                      | Министер                  | Министерство за здравство            |
| Име                | Сопственост           | Тип имот                              | Вредност             | Кредитирање               | Основа на стекнување                 |
| Недвижен имот      | Личен имот            | Имот на брачен другар                 | 8.771.800,00 денари  | 34 м2 Скопје 2014         | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Стан                                  | 5.964.800,00 денари  | 35 м2 Скопје 2011/12      | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                       | 12.894.000,00        | 84 м2 Гостивар - 1/1      | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                       | 6.189.120,00 денари  | 84 м2 Гостивар - 1/1      | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Куќа                                  | 14.398.300,00 денари | 139 м2 Гостивар - 1/1     | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Двор                                  | 2.485.810,00 денари  | 37 м2 Гостивар - 1/1      | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                       | 3.719.350,00 денари  | 14 м2 Гостивар - 1/1      | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Куќа                                  | 3.363.900,00 денари  | 35 м2 Гостивар - 1/1      | -                                    |
| Недвижен имот      | Имот на родители      | Деловен простор                       | 8.841.800,00 денари  | 120 м2 Тетово - 1/5       | Степување со наследство              |
| Недвижен имот      | Личен имот            | Моторна возила                        | 3.075.000,00 денари  | Волво во 80 2016/2016     | Степување со договор за купопродажба |
| Банкарски депозити | Личен имот            | Деловна штедна книшка                 | 114.414,00 денари    | Стопанска Банка АД Скопје | -                                    |
| Други приходи      | Имот на брачен другар | Земјта                                | 1.360.800,00 денари  | -                         | Степување со договор за купопродажба |
| Други приходи      | Зависен имот          | Уметнички слики од македонски вектори | 245.800,00 денари    | -                         | Степување со договор за купопродажба |

| Име           | Приман           |                       | Функција              | Институција                     |                                      |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|               | Кривоп           | Белешка               |                       | Министер за економија           | Влада на Република Македонија        |
| Име           | Сопственост      | Тип имот              | Вредност              | Кредитирање                     | Основа на стекнување                 |
| Недвижен имот | Личен имот       | Куќа                  | 6.437.500,00 денари   | 240 м2 Кичево                   | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Куќа                  | 12.300.000,00 денари  | 308 м2 Прилепа 2008             | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Стан                  | 1.537.500,00 денари   | 32 м2 Кавадарци 2014            | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Стан                  | 1.890.500,00 денари   | 34 м2 Кавадарци 2013            | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Деловен простор       | 11.800.000,00 денари  | 190 м2 Скопје 2007              | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште  | 194.000,00            | 1963 м2 - 2013                  | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште  | 676.500,00 денари     | 1729 м2 - 2014                  | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште  | 6.150.000,00 денари   | 476 м2 Кичево 1999              | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Деловен простор       | 6.200.000,00 денари   | 60 м2 Кичево                    | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Личен имот       | Деловен простор       | 273.800.000,00 денари | 826 м2 Кичево 2019              | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Личен имот       | Деловна штедна книшка | 3.480.000,00 денари   | Министерска Банка УРС 2013/2012 | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Личен имот       | Моторна возила        | 1.363.000,00 денари   | Жуџан тукан 2015/2015           | Степување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Личен имот       | Моторна возила        | 180.000,00 денари     | Голф 4 2001/2004                | Степување со договор за купопродажба |

автомобил „ланос“, а во анкетниот лист има и попис на накит, но и штедни влогови - сè заедно вкупно 19 илјади евра.

Министерот за финансии **Драган Тевдовски** има имот вреден 118 илјади евра. Тој поседува стан од 67 метри квадрати во Скопје и гаража од 7 метри квадратни. Вози „тојота рав 4“, а неговата сопруга во банка има 20.500 евра.

Од земјоделско земјиште, па сè до пасишта на име на родителите и до автомобил на братот, **Љупчо Николовски**, министер за земјоделство, пријавил имотна состојба од скоро 99 илјади евра. На свое име нема ништо.

**Роберт Алаѓозовски**, министер за култура, во својот анкетен лист пријавил дека има стан со сопругата во Скопје и уште еден стан на лично име, автомобил и две илјади евра на девизна сметка. Тој не дал податоци за тоа колку средства има на трансакциските сметки во две банки.

Министерот за правда, пак, **Билен Салији** како личен имот пријавил само долгови, односно два кредити во вредност од приближно 25 илјади евра. Во анкетниот лист стои и дека поседува возило марка „фолсфаген венто“. Родителите поседуваат куќа во Добридол.

Имотот на министерката за труд и социјална политика **Мица Царовска** вреди 160 илјади евра. Нема недвижен имот на нејзино име. Заедно со родителите има долгови за кредити и кредитни картички од 51 илјада евра. Родителите поседуваат и акции, но нивната вредност не е наведена.

Министерот за транспорт и врски **Горан Сугаревски** пријавил куќа во прилеп од 67 квадратни метри, вредна 50 илјади евра и стан во Скопје од 45 квадрати купен во 2012 година, со вредност од над 40 илјади евра. Сугаревски пријавил дека вози „сеат кордоба“, а има и градежно земјиште од над 500 квадрати.

Новиот министер без ресор **Едмон Адеми** има најкраток анкетен лист. Во него како личен имот тој запишал само автомобил „Рено меган“. Сопругата на Адеми има штедна книшка со 25 илјади евра.

**Аднан Кахил**, исто така како министер без ресор, пријавил стан од 82 квадратни метри во Скопје, два автомобили, „форд мондео“ и „мерцедес“, како и 60.000 евра на сметка. Неговите родители имаат куќа од 384 квадрати во Скопје и деловен простор. Сопругата на Кахил има стан од 87 квадратни метри како и десет илјади евра на сметки.

Министерот за локална самоуправа **Сухејл Фазлиу** на свое име пријавил само автомобил „голф 2“, чија вредност не е утврдена. За разлика од него, неговите родители возат нов „пасат“ од 8 илјади евра, во Скопје имаат куќа со површина од 300 квадратни метри, вредна 120.000 евра. Фазлиу пријавил и земјиште без локација и утврдена вредност. Сестрата на новиот министер за локална самоуправа вози „ауди А2“.

На веб-страницата на ДКСК го нема анкетниот лист на новиот генерален секретар на владата Драги Рашковски, а ги нема ниту анкетните листови на поголем дел од замениците-министри бидејќи рокот за поднесување сè уште трае.

Според она што може да се види на имотните листови на функционерите, полето за вредност на дел од пријавените имоти не е пополнето, иако имотот е наведен. Оттука, според прикажаното владата на Заев тежи 38 милиони евра, но фактички нејзиното богатство е многу поголемо. ■

УШТЕ ЕДНА ЛАГА НА СДС ИЗЛЕЗЕ НА ВИДЕЛИНА

# ЗА ЕДЕН МЕСЕЦ ЈА ЗАДОЛЖИЈА ДРЖАВАТА ЗА 60 МИЛИОНИ ЕВРА

Новата власт има замислено проекти кои треба да се реализираат и за кои се потребни пари, а тие пари нема од каде да се обезбедат освен со нови задолжувања. Најавено е издавање и на еврообврзница, но сè уште не се знае во колкав износ и со колкава камата. Сепак, повеќе пати е нагласено дека ќе се оди на домашно задолжување заради високата ликвидност на банкарскиот сектор

Пишува | Александрија Сивковска

По доаѓањето на власт ќе престане домашното задолжување. Вака барем ветуваа социјалдемократите пред изборите. Но, тоа остана само ветување. Задолжувањата продолжија, а последното беше направено во вторникот на 4 јули. Во таа пригода државата се задолжи со 27 милиони евра, речиси 3 милиони евра повеќе од планираното. Министерството за финансии на аукцијата на државни хартии од вредност издаде шестмесечни државни и 12 месечни записи и обврзница со рок на доспевање од 15 години. По основ на доспеани долгови, на 5 јули на кредиторите им беа вратени 7,8 милиони евра. Од Министерството соопштија дека задолжувањето на домашниот пазар се прави за да се обезбедат средства за покривање на дефицитот по најниска каматна стапка. Сепак, за што ќе се користат парите освен за враќање на

доспеаните обврски, никој не кажува. На ова задолжување реагираа од ВМРО-ДПМНЕ, кои велат дека владата се задолжува повеќе отколку што е потребно за раздолжување и јавно прашуваат на што ќе бидат потрошени останатите пари од задолжувањето. ВМРО-ДПМНЕ обвини дека СДСМ го зголемува државниот долг за 20 милиони евра.

■ Министерот Тевдовски побрза да се правда, но дилемата останува зошто СДС одлучи да повлече цели 3 милиони евра повеќе од тоа што беше објавено во проспектоот. Со последната аукција, за само еден месец, владата предводена од СДС ја задолжи државата со над 60 милиони евра по основ на издавање на државни хартии од вредност - изјави Лилјана Кузмановска од ВМРО-ДПМНЕ.

Од овие 60 милиони евра, според неа, граѓаните досега ништо не виделе, не е покачена ниту минималната ниту просечната плата.

Експертите прогнозираат дека задолжувањата ќе продолжат бидејќи тоа е нормален начин за сервисирање на обврските.

■ Министерството за финансии објаснува дека во најголем дел се задолжува за да се раздолжи. Ние не можеме да знаеме дали новите задолжувања значат и ново зголемување на јавниот долг, но наскоро ќе има податоци за висината на јавниот долг, по што може да се дознае дали владата се задолжува да се раздолжи или и за други цели. Инаку, задолжувањето ќе продолжи. И за раздолжување, но има и скромни најави за финансирање на нови проекти, за кои средствата треба да се обезбедат со задолжување бидејќи тоа е најевтин начин за финансирање - вели професорот Томе Неновски.

Тој овој заклучок го извел од изјави на претставници на власта.

■ Потпретседател на владата најави дека тие имаат замислено проекти кои треба да се реализираат и за кои се потребни пари, а тие пари нема од каде да се обезбедат освен со нови задолжувања. Најавено е издавање и на еврообврзница, но

сè уште не се знае во колкав износ и со колкава камата. Сепак, повеќе пати е нагласено дека ќе се оди на домашно задолжување заради високата ликвидност на банкарскиот сектор - објаснува Неновски, кој порача да се внимава со задолжувањето на надворешниот пазар, поради висината на каматната стапка.

■ Мислам дека може да се најде модел за девизно задолжување во земјата. Тоа би било побезболно финансирање на буџетскиот дефицит и помало загрозување на девизните резерви - нагласува Неновски.

Поранешниот министер за финансии Кирил Миноски смета дека за време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ непотребно се давала политичка конотација на задолжувањето, кое е нормална процедура во функционирањето на секоја власт.

■ Сметам дека непотребно се даваше политичка конотација на една редовна активност на Министерството за финансии, како што е издавање на домашни хартии од вредност. Сосема е нормално во согласност со објавениот календар и максимално одобрениот износ за задолжување на домашниот пазар да се спроведуваат аукции на хартии од вредност. Исто така, во зависност од понудата и побарувачката и постигнатата цена Министерството може да ја користи

поволната состојба со ликвидноста на домашниот пазар и на тој начин да управува со јавниот долг на Република Македонија преку намалување на просечната каматна стапка на долгот и на неговата рочност. За жал, кога ние го правевме тоа, бевме непринципиелно критикувани од страна на тогашната опозиција - вели Миноски.

Кога се зборува за задолжување, треба да се истакне дека покрај задолжувањето на домашниот пазар постои и задолжување на надворешниот пазар и тоа најчесто се прави преку издавање на еврообврзници.

■ Издавањето на еврообврзниците се базира на лимитите што ги определуваат законите за јавен долг и буџет и се спроведува низ строго регулирана постапка на меѓународните финансиски пазари. Еврообврзницата што ја издадовме во мое време и аукциите беа користени за финансирање на буџетскиот дефицит во 2016 и 2017 година. Впрочем, се покажа дека токму тие средства обезбедија стабилно финансирање во 2016 и 2017 година, многу значајно во услови на политичка криза. Задолжувањето и раздолжувањето континуирано се спроведуваат во која било држава. Клучното прашање е за што се задолжува една држава, покрај за редовни активности преку задолжувањето ние настојувавме да

обезбедиме и средства за имплементација на капиталните инвестиции во инфраструктурата кои имаат позитивен ефект на растот на БДП и имаат долгорочно позитивен ефект врз економијата. Од почетокот на 2017 година во соработка со Светската банка и ММФ започнавме со спроведување на проект за јакнење на капацитетите на МФ за управување со јавниот долг, а исто така инициравме и воспоставување на фискални правила, што јасно ја покажа нашата ориентацијата за одговорно и транспарентно управување со јавниот долг. За жал, постоеше прекумерна политизација на ова прашање, се објавуваше и календар на долгот, но денеска не го гледаме. На истиот календар, доколку се погледне, ќе видиме дека македонскиот долг по глава на жител е еден од најниските во светот - објаснува Миноски.

Тој ги отфрла инсинуациите дека Македонија е високозадолжена држава.

■ Македонија спаѓа во редот на умеренозадолжени држави со јавен долг кој на крајот на април 2017 година изнесуваше 45,9 отсто од БДП. На Балканот ние сме најниско задолжена држава по Бугарија, која во 1997 година го воведо Валутниот борд. По ниту еден параметар Македонија не е високозадолжена земја - заклучува поранешниот министер за финансии. ■



КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР ЧЕКА НОВА ДИЈАГНОЗА

# ВЛАДАТА НЕОДГОВОРНО КОЧИ ПРОЕКТ ТЕЖОК 72 МИЛИОНИ ЕВРА

Пишува | **Александра М. Бундалевска**

**К**линички центар ќе се гради во Македонија, но уште не се знае на која локација и колку ќе чини. На 19 мај годинава Никола Тодоров, тогашен вицепремиер и министер за здравство, го потпиша договорот за изградба на нов клинички центар „Мајка Тереза“ во Скопје со претставниците на компаниите „Гра-

нит“, „Бетон“ и италијанската „ИНСО“. Вредноста на потпишаниот договор е 72 милиони евра и со него се предвидува градежните работи да се завршат во рок од 45 месеци од почетокот на градбата. Клиничкиот центар, според тој договор, треба да се изгради во кругот на Универзитетските клиници во Скопје, на местото на стариот објект на Клиниката за гинекологија и акушерство.

Но, во почетокот на неделата, Арбен Таравари, најави дека на Македонија ѝ е потребен комплетно нов клинички центар кој ќе биде лоциран на друго место. Во јавноста се споменуваше дека тој би се градел надвор од Скопје, за возилата на итната медицинска помош од другите градови да имаат подобар пристап и да има паркинг. Но, освен ставот

дека клиничкиот центар треба да се гради на друго место, од Министерството за здравство не ја соопштија својата одлука зошто сметаат дека на државата ѝ е потребен комплетно нов центар кога веќе е потпишан договор за градба. Не кажуваат ни кога би почнала изградбата, ниту пак дали договорот кој веќе е потпишан е обврзувачки клиничкиот центар да се гради на местото на стариот објект на ГАК.

**„На Македонија ѝ треба комплетно нов клинички центар имајќи предвид дека местото и местоположбата на сегашниот клинички центар воопшто не се адекватни.“**

Недозволиво и неодговорно е да оспорува готов проект кој чини 72 милиони евра, за да најави нов проект кој ќе чини повеќе од 450 милиони евра и за чија реализација ќе треба да се чека најмалку десет години. Таравари ќе биде одговорен за тоа што најмалку десет години нема да има подобри услови за лекување на пациентите и десет години медицинскиот кадар ќе работи во полоши услови – вели Марија Андоновска од ВМРО ДПМНЕ

Сакаме да изградиме клинички центар според врвните светски стандарди, каде што ќе има повеќе влезови, паркинг, меѓусебно поврзани клиници, како што препорачуваат стручните лица и инженерите специјализирани во оваа област“, пишува во соопштението од Министерството за здравство. Скандалозна е најавата на Таравари да се прекине еден капитален проект во здравството како што е градењето на клинички центар, за кој веќе е подготвен проект, обезбедени се средства од Европската централна банка и за кој сè е подготвено само да се почне да се гради, сметаат од ВМРО-ДПМНЕ.

**„Оваа негова намера ќе направи штета на здравствениот систем – вели Марија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ.“**

Според неа, Таравари има одговорност и пред граѓаните и пред пациентите да даде одговори.

**„Недозволиво и неодговорно е да оспорува готов проект кој чини 72 милиони евра за да најави нов проект кој ќе чини повеќе од 450 милиони евра и за чија реализација ќе треба да се чека најмалку десет години. Таравари ќе биде одговорен за тоа што најмалку десет години нема да има подобри услови за лекување на пациентите и десет години медицинскиот кадар ќе работи во полоши услови – вели Андоновска.“**

Според Андоновска, Таравари мора да каже кои ќе му бидат

аргументите пред Европската централна банка дека проектот кој го подготвувале, одобриле и ќе го финансираат не е според неговиот архитектонски стандард.

**„Таравари и неговиот наредбодавец Заев мора да му кажат на народот дека ако го стопираат постоечкиот проект кој чини 72 милиони евра и почнат проект од 450 милиони евра, ќе треба да се задолжат со нови 380 милиони евра, односно да плати 6 и пол пати повеќе, за ефект кој се постигнува во многу пократок рок – додава Андоновска.“**

Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ треба да овозможи врвен третман на пациентите. Според договорот кој беше потпишан на 19 мај Клиничкиот центар „Мајка Тереза“, треба да се простира на површина од 17 хектари и да се состои од 32 независни субјекти и вкупен персонал од 3.400 лица. Планот предвидува и хелидром. Низ комплексот клиници на годишно ниво минуваат повеќе од 800.000 посетители, односно околу 2.200 посетители дневно. Имајќи го предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето-површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проодни тераси и покривни градини и хелидром од 531 квадратен метар. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелидром за

трансфер на пациенти на десеттото ниво. „Мајка Тереза“ е најголем здравствен комплекс во Македонија, а со изградбата на новиот клинички центар ќе бидат поставени нови стандарди за квалитет на здравствени услуги во Македонија – изјави Тодоров на потпишувањето на договорот.

На проектирањето на новите објекти и инфраструктура на клиничкиот центар четири години интензивно работеле тимови проекти од италијанска компанија во соработка со меѓународни консултантски тимови составени од експерти од Шпанија, Германија, Грција и други западноевропски земји со целосна поддршка на Банката при Советот на Европа.

**- На овој проект јас и мојот тим работевме напорно и посветено. За цело време ја имавме полната поддршка од Владата и од премиерот, но овој проект не е само наш проект, ова е национален проект. Проект на државата Република Македонија. Здравјето не препознава политичка, етничка или каква било припадност и затоа најважно е овој проект целосно и навремено да се реализира со цел што е можно побргу придобивките од новиот клинички центар да ги имаат граѓаните и државата –** изјави тогаш Тодоров.

Новиот клинички центар треба да овозможи врвен третман на пациентите. Проектиран по највисоки меѓународни стандарди за енергетска ефикасност на зградите, објектите треба да бидат интегрирани и од аспект на современо автоматизирано и централизирано управување преку билдинг-ментамент систем. Планирано беше да се применува пневматски транспорт на биолошки материјал што досега воопшто го немало во јавното здравство и бројни други најсовремени технологии при изградба на објекти од ваков тип.



**- Во новиот објект, откако ќе биде завршен, ќе има и целосно нова медицинска опрема, медицински мебел и сè што е потребно како попатна содржина на новиот објект на комплексот клиника „Мајка Тереза“ во Скопје, којшто е терцијарно здравство и во којшто ќе бидат сместени 32 клиника. Станува збор за капитален објект –** рече Тодоров.

Нов клинички блок, нова зграда на лаборатории, хелидром...

Тендерот за изградба на новиот Универзитетски клинички центар „Мајка Тереза“ беше објавен во официјално гласило на Европската унија. Вкупната инвестиција беше 72, односно 128 милиони евра за целиот комплекс. Градежните работи требаше да почнат кон почетокот на годинава.

Проектот предвидува изградба на нов клинички блок, нова зграда на лаборатории и адаптација и реконструкција на зградата на Хируршки клиника. Објектите на Кардиологија, Детска клиника, Онкологија, Клиниката за инфективни болести, Клиниката за гинекологија и Клиниката за стоматологија ќе продолжат да функционираат во своите постојни објекти интегрирани во локацијата на реорганизираниот клинички центар, со тоа што клиниките за гинекологија, хирургија и онкологија ќе бидат и физички поврзани со новиот клинички блок и со зградата на лаборатории.

Во новиот клинички блок се сместени: нуклеарна медицина со радиофармацевтската лабораторија, нуклеарна медицинска IN-VIVO дијагностика, фармација со сите потребни одделенија, клиниките за офталмологија, оториноларингологија заедно со аудиологија и со сите потребни помошни и заеднички простории, радио-дијагностика.

На горниот дел од објектот е предвидена хеликоптерска платформа – посебна конструкција со кружна писта за слетување и полетување – хелидром, што значи пациентите директно ќе се внесуваат во лифт до соодветната клиника, а не како досега да се транспортираат од хеликоптер до клиниката по колички по отворени улици меѓу згради.

Новиот клинички блок е проектиран со вкупно 855 кревети, од кои 720 кревети за болничка нега, 101 кревет за дијагностички функции, интензивна нега и рехабилитација и 34 кревети во дневни болници.

Операциските сали на првиот кат во новиот Клинички блок се четири и поврзани со комплетно реконструирани 12 операциски сали на објектот на хирургија оформуваат оперативен блок од 16 операциски сали, кај кои карактеристичен е најсовремениот начин на градба кој содржи монтажни системи на сидови и плафони изработени и монтирани од специјализирани компании. ■



**ЛГБТ ЗАЕДНИЦАТА ЈА  
ЗДРМА КОАЛИЦИЈАТА**

## КОЈ ГИ АКТИВИРА „ДИВИТЕ МЕСА“ ВО СДС И ВО ДУИ?!

Кој има цел да направи турбуленции во партиите кои се на власт? Кој кому му испраќа порака? Смее ли пратеник да направи нешто без консултација со оние кои го ставиле на таа листа за да седне во собраниската сала, освен, секако, тоа не е направено во консултација на некој од надвор?

Пишува | Билјана Бабиќ

**В**о политиката нема ништо случајно! А за постигнување на целите се користат сите расположливи средства. Тоа се докажа и со покренувањето на дебатата за истополовите бракови. Двете дивы меса во двете политички партии кои се дел од владината коалиција излегуваат со ставови кои го нарушуваат угледот на партиите кои ги претставуваат. Згора на сè, едниот од нив е дури и потпретседател на партија.

Најстариот пратеник во Собранието, единствениот Македонец од редовите на ДУИ, кој се декларира како православен Албанец, Бранко Манојловски, порача дека хомосексуалците треба да имаат право на брак.

■ Многу прекрасни луѓе. Треба да им се дадат сите права на

хомосексуалците во оваа република. Сите, дури и правото на брак. Ќе речете, зошто тоа? Еве зошто. Тие заедно работеле и направиле една кука и едниот потоа умрел. И сега, тој не може да ја наследи кука, затоа што бил хомосексуалец, изјави Манојловски.

Врати дивото месо кај социјалдемократите. Потпретседателот на партијата и пратеник во Собранието, Мухамед Зекири, си даде за право да искаже свој став, повикувајќи се на религиозни побуди, притоа повикувајќи и на насилство.

■ „Јас сум теолог и сум против геј-бракови и против хомосексуалноста, тоа е мој личен став. Да биде проклет оној што го прави тоа што го прават луѓето на Лот. Да биде проклет

тој што ќе убие некој во нечие име, освен во име на Бог. Да биде проклет тој што имал односи со животни. Да биде проклет тој што е непослушен на своите родители. Да биде проклет тој што ќе ја омажи неговата жена или ќерка“, смета социјалдемократот Зекири.

Реферирањето на пророчството на Лот традиционално се користи за да го демонстрира неодобрувањето на исламот за силувањето и хомосексуалноста.

**ЗЕКИРИ И МАНОЈЛОВСКИ  
СПРОТИВНО НА  
ПАРТИСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ**

„Клетвите“ против ЛГБТИ-заедницата што ги упати левата рака на Зоран Заев во партијата ја отворија Пандорината кутија и создадоа хаос во до вчера „големата љубов и разбирање“ меѓу социјалдемократите и





хомосексуалната заедница во Македонија. Иако социјалдемократијата во Европа и во светот се залага за унапредување на состојбата со човековите права, особено на маргинализираните заедници меѓу кои е и ЛГБТИ-заедницата, потпретседателот на социјалдемократите излезе со еден поинаков став - дека хомосексуалноста е за секаква осуда. За тоа како овие ставови се вклопуваат во социјалдемократските вредности кои тој како потпретседател на СДСМ треба да ги споделува, Зекири вели дека секогаш имало исклучоци од таквата пракса.

■ Зекири вели дека е ставот личен, и во голем дел е така. Тоа што заборава е дека неговиот личен став има политичка конотација, како човек кој високо котира во владејачката партија која се декларира за реформска и прогресивна. Неговиот наводно личен став, кој во суштина е политички став, е токму тоа, политички став формиран и моделиран од религиски став и поглед на нештата... Сега, мојот став е нешто поинаков, кон она што го гледам како срамен несензибилитет пред мошне конкретниот проблем каков што се правата на хомосексуалците, и дали воопшто за нив во иднина треба да одлучуваат луѓе чии поли-

тички ставови се базираат на религиски догми и верувања - коментира Ивор Мицковски, кој иако беше дел од Социјалдемократскиот сојуз во земјава, се повлече поради низа несогласувања околу функционирањето и раковоството на партијата.

Со која цел се прави ова? ДУИ се оградува од ставот на својот пратеник. Како тоа се оградува?! Што е со координацијата во партијата?! Кој му дал налог за ова?! Зарем Манојловски се осмелил сам да даде ваква изјава?! И социјалдемократите со став дека Зекири искажува личен став, а не партиски - човек кој е потпретседател на партија и човек кој е пратеник во Собранието. Двете диви меса во партиите предизвикаа внатрешни турбуленции. Се појавија и луѓе кои се обидоа да најдат оправдување за Зекири. Веројатно да ја оправдаат онаа скриената политичка цел за која и зборуваме. Новинари блиски до социјалдемократите го оправдуваат правото на јавен став. Но, се чини дека медиумскиот клан на Заев не успеа да го испере Зекири. Старите социјалдемократи бараат разрешување на Зекири и исклучување од партијата.

■ „СДСМ не го делел ставот на Мухамед Зекири за хомосексуалноста, па уште елабо-

риран со поткрепа од религиозни книги, од Куранот? Збориме за оној Зекири, кој, онака најслучајно, стана тазе и инстант потпретседател и пратеник на партијата СДСМ? По ваквата реакција од партијата човек да се запраша дали СДСМ ги дели „сам со себе“, не пак да ги брани од противниците и отворените непријатели, своите политички вредности, својата идеологија, својот статут и програмски документи, значи, се она што ја прави смисловна и функционална нејзината партиско-политичка егзистенција, зачленувањето во неа, симпатизерството кон неа, гласањето за неа?, запраша поранешната пратеничка од СДСМ, професорката од Правниот факултет Каролина Ристова - Астеруд.

Таа смета дека тој треба да биде исклучен од партијата:

■ „Ако има некаква доблест, наместо сега да „плаче“ дека има/ло бурни реакции на осуда и неодобрување за неговите ставови, по истата таа слобода на говор, наместо да се прави „глупи август“ во однос на реакциите (па кај мисли дека се наоѓа, на Блиски Исток или среде Европа?), треба да си поднесе ОСТАВКА, и од пратеничката функција, како и од партиската функција, како и од партиското членство во СДСМ! Ако не е толку доблестен, а не верувам дека е (оти, тогаш, ради своите убедувања, и не би се пикнал во партија како СДСМ, туку, на пример, во Беса и слични политички сили, со кои, патем, допрва ќе имаме смртно сериозни проблеми), тогаш СДСМ треба да го РАЗРЕШИ И ИСКЛУЧИ, ама ПРОНТО!“

И Мицковски негодува околу обидот на социјалдемократите да се оградат од својот потпретседател.

■ „Вау вау, најјаката теза што излезе досега гласи: СДСМ е демократска партија, Зеки-

ри има слободен став. Ниту е првото, ниту е второто, *contradictio in adiecto*, зашто не можеш да користиш демократска група за да оправдаш висок недемократски член, ниту пак висок недемократски член дека придонесува за демократски колективитет. Притоа мајндфакот е дупли, оти ни групата, ни персоната не се демократски ориентирани“, коментира тој.

## ЗАЕДНИЧКИОТ ИМЕНТЕЛ „ОРА“ НИЗ ПАРТИИТЕ

Кој има цел да направи турбуленции во партиите кои се на власт? Кој кому му испраќа порака? Смее ли пратеник да направи нешто без консултација со оние кои го ставиле на таа листа за да седне во Собранската сала, освен, секако, тоа не е направено во консултација на некој од надвор? Особено, пак, кога станува збор за нешто што е спротивно на партиската идеологија. Тие имаат еден заеднички именител - странците.

Членовите на ДУИ не се либерални за да можат да прифатат таков предлог од нивната партија, тоа е контра нивното членството. Поради тоа и ДУИ се оградува од изјавата на Манојловски. Од другата страна, ставот на Мухамед Зекири е контра идеологијата на социјалдемократијата.

Дали инсајдерите во Социјалдемократскиот сојуз и во ДУИ, Зекири и Манојловски, го нарушуваат кредибилитетот на партијата кога на некој од надвор тоа му е потребно - едноставно, кога им треба да се дестабилизираат партиите ги активираат инсајдерите.

Софија Теодор, јавна личност припадник на заедницата на удар од Зекири, со кого е и сопартиец, јавно повика дека ако не може Заев, американската амбасада да ги координира членовите во партијата. Таа побара од САД, Холандија и Норвешка да гледаат на кого ги делат парите во Македонија, кога

станува збор за грантовите на амбасадите за ЛГБТИ-здруженијата во Македонија.

Од друга страна, се направи таква фама во јавноста, што вниманието на јавноста се сврте кон темата хомосексуални бракови. Главните проблеми се ставија под тепих. Некако дојде премногу удар - договорот со Бугарија, одговорот од Грција, педофилијата, проблемите во енергетиката, „средната класа“ на лидерот на социјалдемократите, Зоран Заев, која тежи милиони, кои се покажаа со објавувањето на имотните листови, најавата за заминувањето на Заев во Шпанија по само еден месец од седнувањето во фотелјата.

■ „Со педофилија се покрива дипломатски скандали. Со геј-бракови скандалите во секторот енергетика. Како се тргна со гафови, нема секс да остане без „дебата“ во јавноста“, стои во еден коментар на социјалните мрежи. ■

**СЕРВИС „ЏЕРСИ“**  
ЛИДЕР ВО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ

- Репарирање и одржување камиони со употреба на специјализиран алат;
- 12-метарска рамка за исправање шасии, единствена на Балканот;
- Хитер машина за загревање шасии без оштетување;
- 17-метарска комора наменета за бојадисување;
- Компјутерско штелување геометрија на предна и на задна оска на камиони и на комбиња.

**ЏЕРСИ**  
ЛИМАРСКО ЛАКЕРСКИ СЕРВИС ЗА КАМИОНИ

ТЕЛ. 02/2464-564  
e-mail: jersy@jersy.com.mk

# ИЛУЗОРНОСТ



Пишува | **Джо Сџанковски**

**М**оже оваа состојба да биде и поволна за нелегално детронизираната влада, да се разобличи илузорноста која толку жестоко и фанатично ја наметна оваа власт која во предизборието создаде Вавилонска кула од ветувања и светли визији, воедно клеветејќи ја тогашната владејачка гарнитура за сè и сешто, а најмногу за тоа дека е фашистичка. Сето ова лесно минува кај електоратот, бесовите емитираат силни енергии за едно бестијално оргијашење на секој план, па и на општествено-политичкиот.

Конструкциите и обвиненијата на бившата опозиција, потхранети на сите начини од таканаречената „меѓународна“ (НАТО и ЕУ) и нивните агенции, дадоа одредени резултати. Тука ќе го додадеме и инженерингот со албанскиот електорат, па купувањето гласови од социјалноранливите категории, па кршењето на Мајскиот договор од страна да ДУИ, под патронат на „длабоката држава“ со директива, која беспоговорно треба да се спроведе. А токму ДУИ и „меѓународната“ го наметнаа тој таканаречен Мајски договор, кој обезбедуваше учество на политичката волја на етничките заедници во креирањето на разните политики на државата. Договор, кој требаше да ја спречи мајоризацијата на Албанците во политичкиот процес, а, сега, со кршењето на овој договор е заобиколена победничката партија на овие избори, а кон тоа, и политичката структура на Македонците – најголемата етничка заедница во сопствената држава.

Ова е една огромна илузорност, која курентната влада ни ја продава како ноторна вистина, а судејќи по нејзината ревност во уништувањето на слободните медиуми – како догма.

Во овие неколку недели владеење, воопшто не губеа време. Прво почнаа со она, што им стана историска карактеристика – да ги нудат штедро нашите национални интереси. Уште и не зацарија а веќе тргнаа во распродажба. Прво кај Грците – еве ви го името, на! Сакате Горна, Долна, Северна Македонија!?

● Охи! – Грците си имаат свои проекции и сопствени лудила. Во трговијата се веќе со милениуми, а оваа новокомпонирана држава од страна на големите сили трае веќе добри 170 години, и покрај нејзините периодични банкротни, но Западот тоа повторно и повторно го санира, зошто ако се откаже од Грција, тогаш Русите ќе го платат долгот и ќе дојдат кај братскиот православен грчки народ. Грција никогаш не го изгубила клерикалниот карактер на нејзиното општество. Комунизмот не играл во Грција, како што мајмун не игра во Прилеп.

● Сакате, можеби – Вардарска, Вардарска Македонија!?

● Охи – Грците се итри. Една полска поговорка вели – пет Полјака – еден Евреин, пет Евреи – еден Грк. Гледате, со такви родени и избрусени трговци тешко се излегува на крај.



## КОЛУМНА

- Знаете, „Вардарска“ се појави како предлог, што вашите медиуми го понудија како прифатливо решение за вашата влада!?
- Охи, охи, охи, Вардар тече до Солунски Залив. „Вардарска“ тогаш може да пројави територијални аспирации на целата таа територија. Ние не се коцкаме со националните интереси. Сакаме ова столетие нашата нација да има сигурност и просперитет!

Ова навистина ги депримира преговарачите на Зеко, тие нови надобудни емисари, кои со нивниот абнормален ентузијазам тргнаа да лобираат за прием на нашата држава во НАТО и ЕУ под привременото име Ф.И.Р.О.М. Но, се судрија со сид од ригидност и неразбирање во Атина.

- Со Бугарија лесно ќе го решиме проблемот, конечно, Бугарите не сметаат за свои, за „с’шти хора“, за идентичен народ, кој по волјата на Сталин и Коминтерната бил разделен и така, со помош на силна индоктринација и политичка пропаганда бил вештачки вообличен како македонски.

Ееееј, каква елегича е тоа. Еј, каков цвилеж се дига и вибрира од Скопје до Софија виа Струмица! Па, ова ќе биде, бе Зеко, национално будење и помирување со библиски пропорции. „Враќањето на блудниот син“, каде „блудниот“ е персонификација за забеганиот Бугарин, кој мислел дека е Македонец, но не по негова вина, туку по вина на Коминтерната, која го создала поради определени идеолошки и геополитички интереси.

Но бугарските дидакти никако да сфатат, дека само Бог создава народи, а не некакви организации од типот на Коминтерната или НАТО и ЕУ. Но, поаѓајќи од психоанализата на Фројд, тука има еден неизговорен феномен, кој силно зрачи во потконтекстот, а тоа е индицијата дека, всушност, за Бугарите во времето на комунизмот Коминтерната имала значење на божество и била третирана како деистички култ. Сега, кога конвертираа во нова религија, наречена НАТО и ЕУ, Коминтерната попрама демонски обележја, пекол, од кој ѓаволите излегувале и талкале по светот, создавајќи нови народи, отцепени од старите, историски верифицирани народи, како што е бугарскиот, на пример.

- Лесно е кога те сакаат – вели Зеко.

- Со Бугарите брзо ќе склопиме договор, во кој тие ќе го добијат тоа што го сакаат, а нашите нема ни да знаат што сме договориле со нив. Ако, пак, опозицијата почне да скока, ќе им кажеме на луѓето, дека договорот е ист како оној, што го потпиша Кублај Кан-от, нивниот бивш лидер. Гледаш, илузорноста дава предност, само треба да ти текне – триумфално парадира Зеко пред своите восхитени послушници.

Но, со Грците нештата одат многу потешко. Тие нè мразат. Со нив сме во конфликт со милениуми, уште од антиката.

Ретко ќе најдете таква омраза, како што е оваа помеѓу нашите два народа. Уште од времето на Филип Втори и Александар Трети Велики, кои ја окупираа Елада. Па низ сите овие периоди кои следеа низ историјата: средновековието, новиот век, конечно, сè до Граѓанската војна во Грција и до ден денешен. Грците нè мразат, а ние упорно одиме по нивните плажи. Дали се работи за мазохизам? Кај Грците, пак, за садизам, кој го манифестираат со ветата за НАТО и ЕУ, во кои ние сме запнале да влеземе како мутави во Дизниленд.

- Добро, какво име сакате?! Можеби – Курвинска Република Македонија?!

- Охи! Без Македонија! Само Курвинска Република, а!? Е, тогаш може да влезете во НАТО и ЕУ. Тогаш може, како Курвинска Република. ■

## Рекоа, не порекоа



**ВАСКО  
ЕФТОВ**

Дечки, да не ви се лути Албанците поради ЕЛЕМ? Да не сте им го ветице ЕЛЕМ како компензација за нивната медиумска поддршка да дојдете на власт? Да не беше забраната на мојата емисија на Алсат М дел од тој договор? И сега ќе правите друга бонбона-математика во врска со ЕЛЕМ, во која ќе нема „многу струја“ за Албанците!?



**ЛИРИМ  
ДУЛОВИ**

Во однос на договорот за законот за јазиците што го имаат постигнато ДУИ и СДСМ се чувствува дека од страна на СДСМ постои отпор тој да биде изгласан пред почетокот на локалните избори, веројатно калкулираат да не загубат гласови на локалните, а истовремено албанските партии чувствуваат притисок од албанските гласачи да го испорачаат законот пред почетокот на локалните избори. Во ваква ситуација би имале придобивка повеќе СДСМ и Беса.



**ОЛИВЕР  
АНДОНОВ**

Тоа што СДСМ го прави денес не е македонска опција, никој во Македонија не е цврсто убеден дека ВМРО-ДПМНЕ мора да биде на власт, но која било македонска политичка партија да биде на власт не смее да ги уништува националните интереси.

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА



**Катица Ќулавкова**

## АВЕ ЗАЕВ!

**Родена на:**  
11 декември 1951 година  
во Велес

**Образование:**  
Филозофски факултет на  
Универзитетот „Св. Кирил и  
Методиј“ во Скопје

**Професија:**  
Поейско крило на СДСМ

Којзнае кој им е филмот, кога и Македонија ја претворат во монархија. Или во султанат, имајќи го предвид источниот ветер кој дува на „Илинденска“.

Како што на секој двор имало поет кој ги опеал големите подвизи и херојства на владетелот, дали бил тој монарх или султан, за да може народот да чуе и да разбере за нив, така и нашиов од Муртино си доби поет. Пардон, поетеса. Катица Ќулавкова се самопрогласи за поетеса за владина пропаганда. СДСМ ќе свири, Катица ќе стихува.

Академик Ќулавкова го искористи своето присуство на социјалните мрежи и

несмасно, како да е твитерција, безобразно твитна:

Ако Охрид го срамни земјотрес, нека биде тоа знак дека сме Бугари, а ова мое прво хаику за „Златен венец“ во Струга. Да живее господинот Заев“.

Ќулавкова, која несмасно го избра црниот хумор за да покаже колку нехуман може да биде човек залежан во уподството што го нуди државната фотелја, онаа во МАНУ, не смееше да си го дозволи овој твит од неколку причини – таа не е твитерција ами академик, а твиот е одраз на нејзината нечовечност и партиска определеност.

Ќе се правиме дека твитот е вистинит, зашто можеби е, зашто можеби тогаш ќе сфатат академиците колку е опасно што академската фела ја доведуваат во швалерски однос со политиката.

**Прво:** Твитерција ќе твитне, ќе го осудат следбениците, ќе заскокотка некое размислување, ќе поттикне, ќе испровоцира или ќе помине незабележано. И ќе се обиде повторно. Но, кога тоа го прави академик, тежината е друга, ништо не поминува туку-така, низ вода. Многу покомплексна и излегува од рамките на виртуелниот

свет, на социјалната заедница. Низините зборови се зборови на државата, на академскиот крем, на најучените во државата. Затоа твитот на Ќулавкова е срам, а не будалаштина.

**Второ:** За да ја разбере човек што сакала да каже, треба да знае да толкува поезија, а за да се згрози или за да се навреди доволно е да е човек.

Демек, охригани нека се спокојни, мир во душата на сите Македонци, ниту земјотрес ќе го срамни Охрид ниту ќе се пишеме Бугари.

**Трето:** Два стиха напишани на тоалетната хартија за „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата. Можеби Ќулавкова не се согласува со уредувачката политика на манифестацијата, можеби не ѝ бил покус изборот, но не е вкусно ниту овие два стиха тоалетна поезија да ги номинира за толку престижна награда. Уште и македонска.


**Четврто:** Она последното, „Да живее господинот Заев“ е низок полтронски препен на „Да живее другарот Тито“. Ете, толку е тажно кога академик од Македонската академија на науките и уметностите ќе воскликне „Аве, аве, претседателе!“ ■ (РР)



ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА


## Рекоа, не порекоа

**СЛАЃАНА  
ДИМИШКОВА**




Здружението на новинари на Македонија преговара со владата без да биде вклучен другиот дел на фелата, односно членовите на Македонската асоцијација на новинари. Ние тоа едноставно го цениме како момент во кој нема разговор со фелата, туку има разговор со истомисленици, што значи дека не е воспоставен дијалог за она што тие го викаат реформи за медиумскиот сектор.

**ЦВЕТИН  
ЧИЛИМАНОВ**



Јасно е дека на организаторите на ова сценарио неколку години по ред им се брза што поскоро да ја завршат работата со постоењето на македонска држава и да ја стават под контрола единствената политичка партија која е гарант за независна и суверена македонска држава и поради тоа сме сведоци на правни бламирања, медиумски хајки, специјална пропаганда против партијата ВМРО-ДПМНЕ и против сите родољубиви Македонци кои во изминативе три и повеќе години заставаа во бранење на државата.

**СОТИР  
КОСТОВ**



Ги гледаме автопатиштата, зградите се прекрасни. За мене оваа власт градела, создавала. Парите што толку ги зборуваат ги гледам во изградени дела. Ако притоа имало незаконски одлив на тие пари, ако се докаже во судска постапка, ред е некој да одговара, но ако не се докаже, ќе ни останат непобитните факти дека парите се вградени во темелите на Република Македонија, во нејзината култура и нејзината економија.

# ТЕРЕЗА МЕЈ ЌЕ СОЗДАДЕ НОВ ИНТЕРНЕТ КОЈ ЌЕ БИДЕ КОНТРОЛИРАН ОД ВЛАДАТА

Тереза Меј планира да воведи огромен број регулативи за начинот на кој функционира интернетот, овозможувајќи ѝ на владата да одлучува за сè што се објавува на интернет

Посебен акцент е ставен на крајот на манифестот, што јасно покажува дека ториевците сакаат да воведат големи промени во начинот на кој функционира интернетот.

„Некои луѓе велат дека не треба владата да биде таа што ќе регулира кога станува збор за технологија и интернет“, се вели во манифестот. „Ние не се согласуваме.“

Висок претставник на ториевците потврди за „Базфид њуз“ дека тоа укажува дека владата има намера да воведи огромни ограничувања на тоа што луѓето може да објавуваат и да споделуваат на интернет.

„Плановите ќе ѝ овозможат на Велика Британија да стане глобален лидер во регулирањето на употребата на личните податоци и интернетот“, тврди манифестот.

Тоа доаѓа брзо откако стапи на сила Законот за истражни овластувања. Тој закон ѝ овозможи на владата да ги принуди интернет-компаниите да водат евиденција за историјата на прелистување на нивните клиенти и да им дадат на министрите моќ да ги пробијат апликациите како „Вацап“ за да може да се прочитаат пораците.

Манифестот се осврнува на зголемените овластувања, велјќи дека владата ќе работи уште понапорно за да се осигура дека нема безбеден простор во кој терористите можат да комуницираат на интернет.



Тоа е очигледно референца да се поттикнат технолошките компании да изградат бекдорс во своите шифрирани сервиси за пораки - што ѝ овозможува на владата да ги чита пораците на терористите, но исто така ја ослабува безбедноста на пораки од сите други, предупредуваат технолошките компании.

Се чини дека владата сега започнува со слична радикална промена во начинот на кој функционираат социјалните мрежи и интернет-компаниите. Додека голем дел од интернетот во моментот е контролиран од приватни бизниси, како што се „Гугл“ и „Фејсбук“, Тереза Меј има намера да ѝ дозволи на владата да одлучува што ќе се објавува, а што не, се вели во манифестот.

Новите правила ќе вклучуваат закони кои го отежнуваат пристапот до порнографски и други интернетски страници. Владата ќе може да го ограничи гледањето содржини за возрасни и сите исклучоци ќе треба да се оправдаат пред министрите, се вели во манифестот.

Манифестот дури најавува дека владата може да ги запре пребарувачите како „Гугл“ да ги насочуваат луѓето кон порнографски интернетски страници.

„Ние ќе ја ставиме одговорноста на индустријата да не ги насочува корисниците - дури и ненамерно - да го мразат говорот, порнографијата или други извори на штета“, пишуваат конзервативците.

Законите, исто така, би ги принудиле технолошките компании да избришат нешто што лице под 18 години го објавило.

Но, можеби и ќе бидат принудени да им помогнат на контрорверзните владини шеми, како што е Стратегијата за превенција, преку промовирање на контраекстремистички наративи.

„При искористување на дигиталната револуција ние мора да преземеме чекори за да ги заштитиме ранливите и да им дадеме доверба на луѓето за користење на интернет без страв од злоупотреба, криминал или изложеност на ужасни содржини“, се тврди манифестот во делот „Најбезбедното место на интернет“.

Плановите се во согласност со заложбите на ториевците дека интернет-светот мора да биде регулиран исто како и реалниот и дека истите правила треба да се применуваат и во двата.

„Нашата почетна точка е дека онлајн правилата треба да ги одразуваат оние кои го контролираат нашиот живот“, се вели во манифестот на конзервативците, објаснувајќи го ова оправдување како ново ниво на регулација.

„Силецството онлајн треба да биде неприфатливо како и тоа во реалниот живот, грижата за децата онлајн треба да биде иста како и

надвор, пристапот на децата до насилна и деградирачка порнографија на интернет треба да се оневозможи исто како и на улица, треба да биде исто тешко да се направи криминал дигитално како и физички.“

Манифестот, исто така, предлага интернет-компаниите да плаќаат такса, како таа што моментално ја плаќаат коцкарските фирми. Исто како и со коцкањето, тие пари ќе се користат за рекламирање шеми за да ги информираат луѓето за опасностите од интернет, особено за подигнување на свеста и превентивни активности за да се спречат штетите на интернет.

Конзервативците, исто така, ќе се обидат да ги регулираат вестите што се објавуваат на интернет и како се платени

компаниите за тоа. Ако биде избрана, Тереза Меј ќе преземе чекори за да ја заштити веродостојноста и објективноста на информациите што се од суштинско значење за демократијата и ќе преземе мерки против „Фејсбук“ и „Гугл“ за да осигура дека новинските компании добиваат доволно пари за рекламирање.

Ако интернет-компаниите одбиваат да се придржуваат до регулациите, тогаш ќе постојат строги начини да се казнат.

„Ние ќе воведеме санкциски режим за да обезбедиме усогласување, давајќи им можност на регулаторите да ги казнат или да ги гонат оние компании кои не успеваат во нивните законски обврски и да наложат отстранување на содржината кога јасно го крши законот

на Обединетото Кралство“, се вели во манифестот.

Во својот план за зголемена регулација, ториевците предвидуваат и одбиваат потенцијални критики дека таквите правила би можеле да изложат луѓето на ризик.

„Иако не можеме сами да ја создадеме оваа рамка, затоа што владата, а не приватните компании, треба да ја заштити безбедноста на луѓето и да обезбеди правичност на правилата кои ги почитуваат луѓето и бизнисите“, се вели во документот. „Ниту, пак, ние се согласуваме дека ризиците од таков пристап ги надминуваат потенцијалните придобивки.“ ■

Извор: „Индепендент“  
Превод: Ана Цветаноска

# ПИНК ФЛОЈД:

## ИЗВОНРЕДЕН ЗВУК, ПРЕКРАСНА ПОЕЗИЈА И НЕВЕРОЈАТНО ВИЗУЕЛНО ДОЖИВУВАЊЕ

Пишува | Соџир Косинов

Пинк Флојд е една од највлијателните и најуспешни рок-групи на сите времиња. Со својата квалитетна мелодика и извонредна хармонија си обезбеди почесно место во историјата на рокот, и е на самиот врв на светската музика. Ако за некоја музичка група може да се каже дека ги преместила психоделичниот рок од 60-тите години на 20 век и електронските рок-експерименти од 70-тите години, сигурно, тоа е Пинк Флојд. Од самото формирање на групата, клавијатуристот Ричард Рајт просто маѓепсувал со егзотични, вселенски електронски звуци на оргулите од марката „фарфиса“, низ апаратот „бинсон ехорек“. Токму тој апарат произведувал неверојатно чудни ехоэффекти кои совршено

ги надополнувале психоделичните светлосни ефекти по кои Пинк Флојд е и најпозната. Овие истражувања и експерименти на групата не биле ограничени само на клавијатурите, туку тоа се однесувало и на гитарските ритамски секции и бас-делници, отсвирени од Роџер Вотерс и Дејвид Гилмор, па така групата извршила значајно влијание врз прогресивните рок-групи од почетокот на 70-тите години на минатиот век, кои, пак, ги однеле своите расфрлани инструментални пасажи до симфониски крајности. Сепак, групата најмногу

е препознатлива по музичката креативност, неконформистичкиот став на нејзините членови, и по духот на авантурата на поетите-битници, андерграунд-писателите и поети, Вилијам Бароуз, Џек Керуак и Алан Гинзберг.

Оригиналноста на Пинк Флојд, пак, се состои во нивниот иновативен музички стил, филозофско-политичките текстови на нивните песни, звучните експериментирања, визуелните концертни перформанси, концептуалните дизајни на кориците на тие албуми, и секако, по психоделичните мелодии, испеани во вид на прогресивен, арт, блуз, симфониски, експериментален и хард рок. Тоа е музичка и животна приказна за Пинк Флојд, почнувајќи од нејзините корени во Кембриџ, преку глобалниот успех со албумот „The Dark

**БАУЕР БГ**  
СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА

**НЕШТО ЧУДНО СЕ СЛУЧУВА ВО АВТОКОМАНДА**

**МАЛКУМИНА ЈА ЗНААТ ТАЈНАТА А УШТЕ ПОМАЛКУ ЗБОРУВААТ ЗА НЕА**

**СО СЕКОЈА КУПЕНА ТЕРАСА ДОБИВАТЕ :**

**ГРАТИС СТАН, ПАРКИНГ И ВЕСЕЛИ СОСЕДИ**

ЕЈ.. И НЕКА ОСТАНЕ ОВА МЕЃУ НАС ...

**БАУЕР БГ - ВАШИОТ СТАН ПРОВАЈДЕР**

**БРОЈОТ КОЈ НЕ Е ЗА СИТЕ - 070 269 213**



Side Of The Moon“ (Темната страна на Месечината), и горчливото распаѓање на групата во 80-тите години на 20 век, до нивното историско собирање за „Лајф 8“ во 2005 г., до смртта на основачот Сид Берет во 2006 година, смртта на Ричард Рајт во 2008 г., и сè после тоа до денес. Музиката на групата најдобро можеме да ја опишеме како извонреден звук, прекрасна поезија и неверојатно визуелно доживување. Метафорично изразено, нивната музика е еден вид апстрактно сликарство. Секој што ја слуша и е нејзин обожавател, различно ја восприема, и уште поразлично ја доживува. Музиката на флојдовци е толку голема што го придвижува воздухот, а кога ја слушаме, имаме неодоливо чувство дека дишеме Пинк Флојд. Тоа е бавно градење на мелодиите, неверојатни видео и аудиоефекти и целосно избегнување на вообичаената структура на песните. Посебен и оригинален музички космос – Пинк Флојд. Во него има отчукување на срцето, зуење на хеликоптер, свечење на железна каса полна со железни монети, непрекинато смеање, кое се претвора во хистеричен крик, снопови на светлост од рефлектори, видеоекран, со најразлични игри на бои, чудни промени, тресења, електронски вибрации, и сето тоа спакувано во една зачудувачка, неповторлива и заводлива аудио-визуелна хармонија. На моменти, човек да помисли дека тоа е надреална музика, еден вид луда грандиозност. Но, еден близок соработник на групата одамна ја спуштил топката велејќи дека нивната музика е како преубава девојка која оди по улица, но одбива да разговара со кого било. Како и да е, нивната музика и концертните перформанси, музичките критичари одамна ги опишуваат како запалени светилки во темнината, блескава прашина во ветрот, и возбудливо патување кон темната страна на Месечината. Музика со ефекти, но и убедувања. Едноставно, Пинк Флојд се креативни мајстори на музичката драматургија.

Главниот виновници се Роџер Воторс, творецот на музичкиот концепт Пинк Флојд, и нивниот прв концептуален музички албум „The Dark Side Of The Moon“. Овој иновативен музички проект-концепт, потполно им ги промени, како концепцијата на живи настани, така и статусот во светот на музиката. Со издавањето на овој албум, групата, како допрена со магично стапче од некоја добра вила, од андерграунд групана англиската музичка сцена(со не

така голем број следбеници), се претвори и израсна во најголема светска мега атракција на 70-тите години на минатиот век. Овој музички албум ги надмина сите дотогашни рекорди на продавање и непрекинат престој на првото место на музичките топ листи од две години. Кога и да ги преслушувам музичките нумери од овој албум, имам неодоливо чувство дека флојдовци на многу магичен и мистичен начин се лансираат од едната страна на музичкиот спектар, до другата, а потоа, повторно се враќаат на почетокот, со полни цебови неверојатни песни. И чиниш, сето тоа можеш да го објасниш единствено преку научно-фантастична метафора, во стилот дека си изложен на удари на ветришта по главата, со звучни проблесози, создадени во некои мрачни, злокобни кошница на Сончевиот систем.

Приказната за четворката музичари, познати како Пинк Флојд, започнува во англискиот универзитетски град Кембриџ. Троица тинејџери Роџер Воторс, Дејвид Гилмор и Сид Берет ја откриле заедничката страст за музика. Тие, поради преселување во Лондон и продолжување на школувањето, привремено ќе се разделат (Дејвид и Сид ќе се запишат во уметничка школа и ќе настапуваат како фолкдует, а Роџер се одлучува за архитектура, каде што ќе сретне нови музички истомисленници во Ник Мејсон, тапанар, и Рик Рајт, клавијатури), но подоцна, патиштата повторно ќе им се вкрстат. Најпрвин, во 1964 година, Роџер Воторс, Ричард Рајт и Ник Мејсон, ќе го основаат бендот Сигма 6, кого подоцна ќе го преименуваат во Т-сџетс. Во 1965 година бендот повторно го менува името, и тоа неколку пати (The Meggadeaths, The Abdabs, The Screaming Abdabs), за да на крајот си го врати името Т-Сџетс. Во тоа време Сид Берет пишува песни, под влијанието на психоделичниот рок од САД, но на негов начин со вметну-



вање на цинизам и хумор. Со таква музика станаа омилен во андерграунд движењето во Велика Британија, и почнаа да свират во атрактивни места како клубовите „УФО“, „Марки“ и „Раундхаус“. Во март 1967 година, групата го издаде синглот „Arnold Layne“ (за склоноста на едно машко да облекува женска облека), а во јуни, истата година и „Seed Emily Play“ (за редовна посетителка на тогашните лондонски психоделични рејвови) и тие веднаш станаа вистински хитови. Единството на спротивности во музиката на групата, помогнаа да се создаде посебноста која ја издвои Пинк Флојд од армијата нови групи од тоа време.

Првиот албум „Гајдација на капијата на зората“ (Piper At The Gates Of Dawn), издаден 1967 година, на кој е ставено името Пинк Флојд, беше одлично прифатен како еден од темелите на британската психоделија. Инаку, името Пинк Флојд е добиено од имињата на двајца познати блуз музичари Пинк Андерсон и Флојд Консил. Песните на него, претежно напишани од Берет, искажуваа поетични текстови и електрична комбинација на музика. Тоа беше авангарда, која се сретнува во песната „Interstellar Overdrive“, до импулсивни песни, каква што е „The Scarecrow“, инспирирана од фолкмузика од регион близу до Кембриџ. Текстовите на овој албум се нереални и надреалистични, кои имаат врска со фолклорот, како што е песната „The Gnome“. Веќе во оваа фаза се забележува користење на нови технологии во електрониката, како што е употребата на стереопанинг, обработка на снимките, ехоэффекти и електронски клавијатури. Во тоа време се јавија и првите проблеми со Сид

Берет, во тоа време најкреативниот член на групата, и авторот на песните што ги создаваа. Тој како зависник од опојни дроги, беше целосно физички и психички истоштен и имаше комплетно непредвидливо однесување на сцената и надвор од неа. Стариот пријател Дејвид Гилмор беше повикан, најпрвин како петти член, да ги пополни празнините, а од 5 април 1968 година Сид Берет беше отстранет од групата. Спротивно на очекувањата на скептиците и на нивните менаџери, иако без главниот текстописец и композитор, групата успеа да опстане. Неискусни во пишување песни, Воторс, Гилмор, Мејсон и Рајт, се посветија на создавање на звучни пејзажи, кои беа во духот на постпсиходеличниот чилаут (chill-out). Следните албуми како што се двојниот албум „Ummagumma“ (1969), и „Atomheart Mother“ (1970), го претставија бендот во експериментална симфо-рок фаза, за која, подоцна изјавија, дека не бил правецот во кој требало да се движат. Но, затоа пак, албумот „Meddle“ (1971), на кој се најдоа познатите нумери „One Of These Days“ и „Echoes“, дефинитивно го дефинираше звукот кој во неколкуте наредни години ќе ги следи, и со кој, од година в година, го зацврстуваа статусот на култна андерграунд музичка група. Во тоа време (1968/69г.) современите филмски режисери, како славниот италијански режисер Микеланџело Антониони и Барбер Шредер (познат француски режисер на филмови за хипидвижењето), нарачуваа музика од нив за своите филмови.

Сепак, групата е најпозната по концептуалните музичките албуми „The Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“ (1975), „Animals“

(1977) и „The Wall“ (1979). За првиот од нив, „The Dark Side Of The Moon“, Роџер Воторс се почувствува доволно зрел да напише концептуална цврста приказна за лудилото на животот во трката за современа цивилизација. Овој албум ја доведе групата на самиот музички врв. Со музиката застапена во него, се покажа интензивен и многу фокусиран. Со овој албум започнува нивната музика на „откачени звуци“, како и познатите стихови „Вдиши, вдиши воздух...“, со кои постепено ќе го градат нивниот посебен музички космос. Со овој албум групата ќе покаже дека сака мокна музика, но и дека има потреба пастелно да ја обојува, дури и кога таа е агресивна. Во таа смисла, албумот почнува и завршува со звуци од отчукувања на срцето, во него има преплетени чувства и искуства, преку кои се истражуваат стравот, неуспехот, лакомоста и лудилото. Тежината на неговите теми – пари, време на глобализација и обезличување и ментално заболување – сосема одговара на музиката во песните, како што се „Brain Damage“ и „On The Run“. Плочата во целина е прекрасно отсвирана и вообличена за публика која ги исполнува спортските стадиони. Со овој концептуален албум, Роџер Воторс, прави обид од групата да ја симне етикетата „вселенски рок“, да побегне од психоделичните клишеи и Пинк Флојд да го приближи кон политичките и филозофските теми.

Албумот „Wish You Were Here“ музички е неверојатно прагматичен, а технички добро структуриран и организиран. Насловите како „Welcome To The Machine“ (Добројдовте во машината), „Have a Cigar“ (Послужете се со цигара/пура), зборуваат, и тоа многу сликовито, за дијалогот кој Роџер го водеше со лакомата и бескрупулозна музичка индустрија. Најбитна е нумерата „Shine On You Crazy Diamond“, посветена на Сид „лудиот дијамант“, првиот фронтмен на групата. Во неа е содржан еден од најпознатите инструментали во музиката. Во основата е едноставен блуз, со звучен колорит и сугестивен мелодиски израз. Гилмор од својот „стратокастер“ исцедува три уводни ноти, што во историјата на рок-музиката се вреднува многу повеќе од сите зилиони, триоли и квадрили од седумдесеттите години од минатиот век. Тоа е колосална и длабоко емотивна посвета на стариот пријател Сид. Во неа на преден план доаѓа впечатливо-то свирење гитара од Гилмор. Кај него

се чувствуваат влијанието на блузот, изразеноста и чувствителноста, а во техничка смисла има многу бендинг и долги ноти.

За нивниот албум „Animals“, пак, снимен 1977 година, тие креирале екстензивни аудиоколажи, употребувајќи снимени звуци, како егзотични, така и обични, што потоа ги обработувале во студио, давајќи им необична, дури и чудна музикалност. Песните од овој албум спаѓаат во едни од најотворените, но и најзајадливи остварувања на Роџер Воторс. Сите се една експлозивна свирка, а свирењето на гитаристот Гилмор е врвно и генијално. Неговиот вокал на тешките стихови на Роџерс им дава една слатка обланда. Ова особено се однесува на песната „Dogs“, чијашто природа се споредува со едно од клучните дела на бит-генерацијата – поемата „Крик“ на Алан Гинзберг. Нумерата „Pigs (Three Different Ones)“, има воедначен фанки ритам, со повторување на ударот врз своното на тапаните, при што Гилмор почнува со блузеско филување на ритмот. Неговата генијалност, звукот го доведува на ниво на музичка уметност. Не знам дали воопшто треба да се пишува за значењето и моќта на албумот „The Wall“. Тоа е мегаконцепт, досега ненадминат во историјата на музиката. Се занимава со отуѓеноста на рокенрол ѕвезда на врвот на кариерата и лошите комуникации на големите ѕвезда со публиката.

Музиката во насловната нумера „Another Brick in the Wall“, е единствена, со уникатен звук – вистинска рок-опера.

Членовите на групата се покажаа како музички мистици, кои создаваат и свират мистична психоделична музика, зачинета со авангарден вселенски светлосен амбиент, заднински проекции на бината и најразлични звучни ефекти. Нивната музика влијаеше на повеќе познати изведувачи како Дејвид Боуи, Џенезис, Квин, Јес и многу други. Вистината вткаена во музиката и текстовите на Пинк Флојд, претставуваше, и сè уште претставува, клуч за нивната трајна привлечност за слушателите. Сите тие стихови и мелодии, денес имаат смисла, како и пред четириесет и повеќе години. Пинк Флојд никогаш нема да можат да побегнат од своето минато. Тоа што Дејвид Гилмор го нарекува „некоја чудна магија“, денес е еднакво опиплива колку и во минатото, ако не и многу повеќе. ■

# ЕДИНСТВЕНАТА ЖЕНА-ЧЕВЛАР ВО МАКЕДОНИЈА Е КАТЕРИНА ОД ПОЛСКА



Млада, креативна и трудољубива Катерина Микрут од Полска е единствената жена-чевлар во Македонија. Таа по професија е лингвист, но бидејќи не успева да најде работа според својата струка, врти друга страница и своето хоби од дете го применува како своја егзистенција. Катерина од дете умее да дизајнира, најпрво почнала со облека, чанти за понатаму да го научи и занаетот - чевларството. Од нејзините муштерии дознавме дека е врвна во својата работа, а таа за „Република“ откри дека ако некогаш се врати во Полска, занаетот што го научила во Македонија, ќе продолжи да го работи таму

Пишува | Кристијана Николова - Кузмановски

■ **Кога прв пат дојдовте во Македонија?**

**КАТЕРИНА:** Тоа беше пред десет години. Јас студирав на факултет за лингвистика во Полска, во Краков завршив славистика и чешки јазик. Во рамки на студиите во четврта година требаше да се избере и трет словенски јазик за изучување, па

така јас го избрав македонскиот јазик, сметајќи го за егзотичен. Искрено, мислев дека нема да имам можност никаде да го зборувам, но сум погрешила, според тоа каде сум сега, сум ја донела вистинската одлука. Прв пат дојдов во Македонија додека сè уште студирав, преку летна школа за јазици. За време на тој

престој овде се запознав со Македонец, кој подоцна беше причината поради која јас се вратив да живеам во оваа земја. Се омажив и имам ќерка.

■ **Иако сте дипломиран лингвист вие во Македонија се занимавате со дизајнирање и чевларство, како се решивте на тој чекор?**

**КАТЕРИНА:** Дизајнот е мое хоби од детството, отсекогаш сум сакала да дизајнирам облека, подоцна и чевли, а сега дури вршам и поправка на обувки. Освен во мојата продавница, како моделар работам во фабрика во Кочани. Среќна сум што го работам ова бидејќи ме исполнува. Немав среќа да најдам работа како лингвист, но затоа пак имав среќа да учам чевларство од најдобриот и единствениот мајстор во Македонија за изработка на чевли по мерка, Исмет Абдулаку. Веќе три години се занимавам со оваа работа, а од септември отворив и свое место.

■ **Се цени ли во Македонија рачната изработка, креација од дизајнер?**

**КАТЕРИНА:** Има многу пречки, затоа што пазарот е полн со евтина облека, чанти и чевли. Најчесто на луѓето не им исплатливо да побараат поправка, полесно им е да си купат ново. Да сум во Полска, ќе бидам позадоволна бидејќи рачната изработка во мојата земја многу се цени, дури и се наградува, се создаваат услови за луѓето



кои се занимаваат со таа дејност. Заработката е многу поголема и со сигурност ќе имам повеќе средства за пристоен живот. Овде со моите дизајни сум настапувала на модни ревији во Битола и Скопје, на саеми, но во Македонија луѓето се плашат од креации, повеќе се навикнати своите пари да ги дадат на парчиња од некој познат дизајнер, изработени во Кина. Затоа сметам дека потребно е повеќе време за луѓето да ја сфатат вистинската вредност на рачното изработување. Љубовта додека го правиш производот и идејата се нешто кое е нема цена, а е единствено.

■ **Од каде ја добивате инспирација за изработка на одреден дизајн?**

**КАТЕРИНА:** Старата скопска чаршија е местото кое мене најмногу ме инспирира, таму доволно е една прошетка да направите и ќе добиете многу идеи. Колоритноста, плетените изработки самата атмосфера е таа која буди живост во вас. Секако и материјалите се тие кои ме инспирираат, доволно е само да ги видам. Покрај шиенето јас многу сакам да изработувам и плетени парчиња кои во оваа земја навистина се застапени. Она што сакам да се обидам да изработам се македонски опинци, не сум се обидела досега, но постојано ги забележувам техниките во мојата изработка, па во иднина ќе ми бидат предизвик.

■ **Доаѓате од земја со различна култура и традиција од македонската, беше ли тешко да се адаптирате на начинот на живот овде?**

**КАТЕРИНА:** Ми беше тешко, да. Посебно првите пет години бидејќи живеам во Преспа, па местото беше



мало, позатворено, со помалку можности. Тоа за мене беше многу голема разлика и во менталитет и начинот на живот, поради што решивме да се преселиме во Скопје. Тие разлики во главниот град помалку се чувствуваат.

■ **Што мислите, знае ли Македонецот да подаде рака кога е потребно?**

**КАТЕРИНА:** Јас лично досега сум немала лошо искуство, но и добри искуства не сум имала многу. Сè што сум постигнала, сум морала да направам сама. Чест на исклучоци.

■ **Која е вашата оценка, ви се допаѓа ли животниот стил на македонскиот народ?**

**КАТЕРИНА:** Искрено, ми се допаѓа што народот овде е секогаш релаксиран, што многу сака дружење и забава. Меѓутоа, тоа што јас овде не можам да го прифатам, тоа што мене лично ми пречи е немањето желба за работа. Овде и професионалното, во однос на други земји со кои сум работела, не е на завидно ниво. Ми се чини дека луѓето се премногу опуштени, а помалку посветени на работа.

■ **Сте имале ли време да ја истражите Македонија?**

**КАТЕРИНА:** Да, сум била на многу места во оваа земја. Скопје навистина многу ми се допаѓа, Битола е многу убав град. Охрид е прекрасен туристичко место, многу убава природа, ми се допаѓа што туризмот таму е многу развиен. Навистина има

што да се види и да се посети. Покрај работата немам многу слободно време, но сакам да одам на културни настани, а во Скопје многу има и тоа е една од причините поради кои ми се допаѓа главниот град.

■ **Ви се допаѓа ли македонската традиционална кујна?**

**КАТЕРИНА:** Во Македонија народот треба да е среќен бидејќи имате убав зеленчук и овошје. Јас многу сакам да јадам салати, а од македонска традиционална храна можам да го издвојам како омилена тавче-гравчето. Искрено јас не консумирам месо и масна храна која овде е доста застапена, но затоа пак се радувам на вкусот на салатата и овошјето кои ги има во оваа земја.

■ **Ви недостига ли родната земја?**

**КАТЕРИНА:** Секако дека ми недостигаат. Во моите десет години овде никој од моите сè уште ме нема посетено, но затоа пак секој одмор јас го користам да заминам во Полска. Би сакала и тие да дојдат, иако сега со модерната технологија се гледаме и се слушаме речиси секој ден.

■ **Кои се вашите планови, останувате ли во Македонија?**

**КАТЕРИНА:** Засага да. Имам пријатели овде, луѓе со кои го поминувам времето, но се зависи од иднината. Мојата 17-годишна ќерка учи овде, таа ми е главниот мотив за кој се борам и додека таа учи, нашиот престој ќе биде во оваа земја, понатаму не се знае. ■

# СВЕТИ СТЕФАН, БИСЕРОТ НА ЈАДРАНОТ

На преубавото Јадранско Море во Црна Гора е легендарниот Свети Стефан. Тиркизна морска вода, сонце, песочни плажи – сето ова мора да се види за да се поверува дека навистина постои

Свети Стефан е населен остров во Црна Гора во близина на Будва. Тој е еден од најлуксузните летувалишта на цел Јадран и е познат како град-хотел.

Островче поврзано со копното со земјен насип се истакнува уште од 15

век, кога се изградени првите тврдини и цркви, пред Турците, кои претходно го освоиле Котор.

Всушност, според пишувањата, Свети Стефан бил симбол на победата над Турците, кога которците заедно со црногорското племе Паштровиќи

успеале да го ослободат градот и од одземеното богатство на освојувачите да изградат куќи за членовите на ова племе.

На највисока точна на островот се наоѓа црквата „Свети Стефан“, по која и островот го добил името, а тука е и црквата „Александар Невски“. Најмалата, црквата посветена на светото Преображение ги чека посетителите на самиот влез на ова преубаво место.

До островот се стигнува пешки поради големата песочна плажа која води до самиот остров.



Островот во педесеттите години на минатиот век стана ексклузивно одморалиште. „Аман ресортс“ ги презеде островот и Милиочер во 2006 година. Раскошната „Вила Милочер“, некогашна летна резиденција на кралицата Марија Караѓорѓевиќ, се простира на брегот на површина од 32 хектари. Покрај неа се издигнуваат повеќе од 800 маслинови дрвја и раскошна борова шума. За туристите Свети Стефан е место за совршен одмор и мир.

И ден-денес потомците на племето Паштровиќ на платото пред црквата во носии и со специјалитети ги

покажуваат пред гостите, главно од земјите од Западна Европа и Русија, историските моменти на ова единствено место.


За туристите со подлабок џеб секој кој летувал на овој остров, го препорачува ресортот „Аман Свети Стефан“. На 32 хектари, меѓу 800 маслинови дрвја, како во мало гратче со плоштади и улички, изградени се 58 суперудобни вили со поглед кон морето. Лоциран во центарот јадранскиот брег во Црна Гора на овој ресорт му припаѓаат два километри неверојатни розови песочни плажи, плажата Милочер и рестаурираната Кралска плажа.

Има повеќе ресторани, со свежа морска храна или со најдобрите европски кујни, кафетерии на плажа, коктел-барови, фитнес-центри. Најважното им е да ги задоволат вкусовите и на најпребирливите. Се нудат прошетки по средновековните гратчиња и по Которскиот Залив, или риболов, нуркање, планинарење и велосипедизам... Тврдината изградена во 15 век ги поврзува минатото и сегашноста со иднината, привлекувајќи сè повеќе гости.

Погледот кон морето го одзема здивот, а совршената слика ја надополнуваат и прекрасниот изглед на заливот и новоизградените луксузни градби на црногорскиот брег.

Не е ни чудно што светските ѕвезди како Силвестер Сталоне и Софија Лорен, Марија Шарапова, одлучиле неколку дена да поминат токму на островот Свети Стефан. И самиот Новак Ѓоковиќ не можеше да избере поубаво место за венчавка од ова. Роберт Де Ниро овде отвори и ресторан.

Не заборавајте дека за вистинско уживање на ова место треба да си понесете и повеќе пари со вас бидејќи важно е да знаете дека на плажата Милочер изнајмување опрема на плажа чини 75 евра. Влез за плажа на Свети Стефан чини 50 евра, а шише вода 3,20 евра. Сместување може да си резервирате преку интернет и секако агенциски. Сместување во „Аман ресорт Свети Стефан“ за една ноќ со појадок кон средината на месецот ќе ве чини 850 евра по лице. За дете до 12 години во придружба со двајца возрасни сместувањето е бесплатно. За оваа услуга минималниот престој треба да биде две ноќи. ■



Пишува: Кристијана Николова - Кузмановски

# ВЛЕЧКИ, АПОСТОЛКИ И ПЛАТНЕНА ТОРБА Е СÈ ШТО ВИ ТРЕБА ЗА НА ПЛАЖА

Летото секогаш дозволува низа креативни комбинации, така што торбите и обувките за на палжа може да бидат добар додаток кој ќе ви помогне да си поиграте со стилот

Влечките, апостолките и платнената торба во која ќе ги ставите крпите и млекото за сончање е сè што ви е потребно за на плажа. Со различни комбинации, влечките и апостолките може да бидат и

дел од вечерните излегувања, посебно за прошетки покрај море. Со лежерна облека, овие летни обувки може идеално да се вклопат со големи платнени торби кои освен за на плажа, може да се носат и преку ден.



Летото секогаш дозволува низа креативни комбинации, така што торбите и обувките за на палжа може да бидат добар додаток кој ќе ви помогне да си поиграте со стилот.



Понудата на апостолки е различна – од онакви во живи бои до такви со додатоци, ременчиња и панделки.

Исончаните стапала посебно доаѓаат до израз во апостолките и се совршен избор за летните денови.

Апостолките потекнуваат од египетските сандали, правени од папирус, а се нарекуваат уште и јапонки, тајванки, бразилки, јадранки, римјанки.



За да се носат апостолки, потребно е средено стапало. Овие обувки се идеални за летните горештини и најдобро можно решение и за мажите и за жените.

Тие уште се познати и како најнеофицијални обувки во лето и прилично се едноставни во конструкцијата. Изборот е навистина голем – од наједноставни со едно ремче, до високи на платформа со најразновиден дезен. ■



# АВТОНОМНИ ПОЛИЦИСКИ ВОЗИЛА ЌЕ ПАТРОЛИРААТ ВО ДУБАИ



До крајот на оваа година полицијата во Дубаи ќе има нови возила кои ќе патролираат по улиците, во кои нема да се возат полициски службеници. Станува збор за мали автономни автомобили-роботи кои ќе бидат дел од таканаречената мобилна надзорна единица на полицијата на Дубаи

Овие возила се дел од иницијативата „Смарт Дубаи“, а автомобилите се големи приближно колку детски електрични колички. Освен сензорите за движење, на себе ќе имаат и камери кои се вртат за 360 степени. Со помош на современите софтвери за препознавање кои ќе бидат инсталирани во нив ќе можат да скенираат криминалци за кои е распишана потерница или осомничени лица. На тој начин ќе ѝ бидат од голема помош на полицијата во разни акции и истраги. Овие авомобили-роботи се опремени и со популарниот ЛИДАР-систем, но и СЛАМ-технологија за навигација, која му овозможува на возилото да ги препознава објектите на сто метри далечина.

Роботите се дело на стартап компанијата „ОТКАБ дигитал“ од Сингапур и го носат името О-Р3. Дубаи ќе биде првиот град во светот кој ќе ги користи О-Р3 за секојдневно патролирање. Од полицијата, сепак, нагласуваат дека немаат намера полициските службеници да ги заменат со роботи.

Автомобилите-роботи ќе се полнат автоматски, а во склоп на нивната единица ќе има и повеќе дронави кои ќе можат да скенираат и да снимаат локации и места до кои нема да можат да стигнат О-Р3 роботите. Нивната прва мисија ќе бидат туристичките места каде што циркулацијата на пешаци е поголема. О-Р3 е дел од планот на полицијата со 2030 година 25 проценти од полициската сила на Дубаи да бидат роботи.

Со тежина од 125 килограми и максимална брзина од 20 километри на час, О-Р3 нема да има способности да брка или да учествува во потерна по криминалци. Сепак, и тој има свои адут кој е сместен во неговиот багажник. Се работи за дрон кој по потреба ќе може да биде активиран и ќе може да достигне брзина од 55 километри на час.

Калин Насер Алазоки од полицијата на Дубаи потврдил за „Си-ен-ен“ дека О-Р3 роботите и

нивните алатки освен за идентификација на лица, ќе бидат користени и за лоцирање на возила што се бараат и за лоцирање на сомнителни објекти како бомби или импровизирани експлозивни направи.

**- Полицијата прво ќе воведат една ваква единица за да ги добијат резултатите и податоците од нејзината работа. Потоа е планирано зголемување на бројот на ваквите единици во следните три години, според потребата која ќе ја имаме, истакнал Алазоки.**

Како што најавиле од полицијата во Дубаи, ова е само еден чекор во нејзиното модернизирање и користењето на технологијата во нивната служба, а следно нешто на кое работат е ставање во употреба на автономни возила од моделите на Тесла. ■





## НЕ ЈА БРКАЈТЕ ЈА МАЧКАТА КОГА САКА ДА СЕ МИЛУВА

Кога мацката се милува околу нозете, таа ѝ ја пренесува позитивната енергија на личноста околу која се мота

Затоа не е убаво да ја оттурнете од вас плашејќи се од влакна. За мацките се вели дека се магични суштества, па доколку не сакате негативна енергија во домот, тогаш галете ја вашата мацка со двете раце почнувајќи од главата, па сè до опашот или галете ѝ ја левата шепа.

Мацките имаат позитивна аура и се познати како чувари на куќата. Интересно за мацките е и дека најмногу се задржуваат на места каде што има негативна енергија, па затоа во Русија има ритуал при вселување во нова куќа. Русите најпрвин пуштаат мацка да влезе во куќата за да ја елиминира негативната енергија. ■



## НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ ПРЕД ТРЕНДОВИТЕ — ДНЕВНА СОБА СО МЕБЕЛ ЗА ГРАДИНА



Во последните години брзо се менуваат трендовите во уредувањето на домот. Сепак, на постојаните промени на трендовите може да им се фати крајот без тоа да чини цело богатство. Бидете неколку чекори понапред од актуелниот тренд – внесете нешто необично

Овојпат ви нудиме идеја да ја уредите дневната соба со мебел за градина. На овој начин ќе добиете релаксиран

дом, зашто мебелот за градина асоцира на лето, на одмор, а и лесно ќе го пренамените за неколку години.



Да бидеме на чисто, ако го изберете овој начин на уредување не очекувајте дека ќе заштедите, но ќе добиете подолготрајно уреден дом со поиздржлив мебел. ■



## ПРИЧИНИ ЗА ЧУВАЊЕ ЦВЕЌЕ ВО ДОМОТ

Воздухот денес во просториите во кои живееме и работиме ни станува сериозна опасност за здравјето. Но, знаете ли дека присуството на одредени билки го намалува загадување на воздухот во просториите?

Се препорачува збогатување на просторот со што повеќе зеленило така што ќе се создаде еден вид екокултура. Присуството на некои билки во домот го намалува внатрешното загадување. За време на фотосинтезата се отвораат порите на листовите и во себе го впираат јаглеродниот диоксид, а го враќаат кислородот.

Некои видови растенија имаат посебни ензими и бактерии познати како метилотрофи, кои ги анулираат гасовите и ги метаболизираат штетните состојки кои се причина за внатрешното загадување, па затоа се познати и како билки кои го „јадат“ отровот.

На пример, ставете хризантема во дневната соба, ја намалува концентрацијата на формалдехид и сулфурдиоксид, алое верата ја намалува концентрацијата на формалдехид, лилјаните ја намалуваат концентрацијата на амонијак, кактусот ја намалува концентрацијата на испарливите органски материи и го апсорбира електромагнетното зрачење, ја намалува концентрацијата на штетните гасови, како што се јаглеродниот диоксид и јаглеродниот моноксид. ■

Изминатиот викенд заврши Европската лига во одбојка, од која последните три натпревари кои одлучуваа за медалите се одиграа во Данска. Нашите одбојкари трета година по ред стигнаа до финалето, но за жал и овој пат не успеаја да стигнат до првото место и оттаму се вратија со сребро. За турнирот, импресиите од него, но и последните случувања и промени во одбојкарската репрезентација, „Република“ разговараше со капитенот на македонската одбојкарска репрезентација Никола Ѓоргиев



НИКОЛА ЃОРГИЕВ, КАПИТЕН НА МАКЕДОНСКАТА ОДБОЈКАРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

# РАЗОЧАРАНИ СМЕ ШТО НЕ СТИГНАВМЕ ДО ЗЛАТОТО, НЕ САКАМЕ ДА ТАПКАМЕ ВО МЕСТО

Разговараше | Горан Зивчевски

«Трета година по ред од Европската лига се закитивте со сребро. Кои се впечатоците од турнирот и колку сте задоволни од овој резултат?»

**ЃОРГИЕВ:** Импресиите се и убави и лоши. Тажни сме што не стигнавме до тоа што го сонувавме, но имаме и причина да бидеме задоволни. Квалитетот на европската лига не беше толку висок како минатите години, а нашата група беше малку послаба. Ние одигравме многу подобро и позрело за разлика од минатите години. За жал, дефинитивно нешто ни фалеше за да стигнеме до тој златен медал. По финалето со Украина бев многу разочаран, па и сè уште сме разочарани. Јас никогаш не барам опревдувања и резултатот мора да го прифатиме таков каков што е. Сепак, кога ќе погледнеме некои работи, како на пример дека ние

до средината на мај немавме селектор, имаме многу слаба домашна лига и уште неколку други работи, кога ќе се земе сè предвид, може да се каже дека ова е голем успех. Но, не сакаме да тапкаме во место, па затоа поразот во финалето тешко ни падна.

За жал, можам да кажам дека финалниот турнир не го одигравме најдобро. Подобро игравме во групната фаза, отколку на финалниот турнир кога беше најпотребно. Можеби и ментално малку сме послаби кога ќе дојдат клучните моменти, но и тоа доаѓа од многу фактори. Ете ситуацијата е таква, па дел од играчите и немаат клубови, дел играат во послаби лиги, за да можат да бидат на потребното ниво на таквите натпревари. Тоа прави еден domino-ефект, се повлекува една работа со друга.

«Во полуфиналето направивте резултатски пресврт против Данците за да стигнете до финалето. Какви беа очекувањата пред дуелот со Украина?»

**ЃОРГИЕВ:** Јас искрено бев убеден дека ќе стигнеме до златото, особено по победата над Данска. Го гледавме полуфиналето Украина – Шведска, во кое многу лесно можеше и Швадска да помине, но, сепак, не стигнаа до финалето. Бевме подготвени, со искуството од претходните две години, имавме елан и желба. За жал, реалноста е таа, стигнавме до среброто. Има позитивни работи кои ќе ги извлечеме од овој турнир на кои ќе се надградуваме и ќе работиме на концепт за успех со репрезентацијата.

«Што ѝ недостасува на екипата и што треба да се промени за репрезентацијата да

го добие тој клучен фактор кој ѝ недостасува за стигне до титулата?»

**ЃОРГИЕВ:** Најважно е прво сите да се здрави и подготвени, но и да најдат добри клубови во кои ќе се натпреваруваат. Клуб каде што ќе играат, каде што ќе можат да се развиваат, да настапат на многу натпревари во сезоната. Дел од нив треба и да излезат од домашната лига, бидејќи толку сме колку што сме, нема којзнае колкав избор на играчи.

Уште една работа што би сакал да се случи е селекторот Балтиќ да продолжи да работи со репрезентацијата, затоа што изминатите три циклуси ги работевме со три различни селектори, тоа за нас играчите е тешко. Секој има различен пристап, си има свој метод и начин на работа. Имавме краток период за да се подготвиме со новиот селектор, немавме пријателски натпрева-



ри и тоа беа некои од факторите кои не ни оеа во полза.

«Каков впечаток ти остави новиот селектор Балтиќ и колку може тој да ѝ помогне на репрезентацијата?»

**ЃОРГИЕВ:** Одличен тренер, интелигентен човек кој многу ја разбира одбојката и она што најмногу ми се допаѓа, е многу дисциплиниран и тоа го бара и од играчите - дисциплина на и надвор од теренот. Се води

сметка и за облеката и на сите најмали детали за да изгледаме како репрезентација. Овој циклус на секој тренинг, на секое појавување изгледаме како вистински тим. Тие работи се важни бидејќи има ефект над тимскиот дух.

Јас би сакал тој да продолжи бидејќи нам ни треба и моќен селектор со влијание во Европа, кој ќе може на нашите млади играчи да им помогне да излезат во Европа и да ја развијат и надградат својата игра. Ни треба човек кој и со малку лобирање ќе им помогне и преку сезоната ќе ги следи. Тие и ќе бидат таа дополнителна сила, тој фактор што ќе нè донесе до злато во Европската или во Светската лига.

**Во репрезентацијата сè поголема минутажа добиваат младите играчи кои имаат што да покажат на Европскиот лига. Колкав е нивниот потенцијал да ѝ помогнат на репрезентацијата во иднина?**

**ЃОРГИЕВ:** Во репрезентацијата има прекрасни млади момци и талентирани играчи, но да се направи една споредба со домашната лигата кога јас играв во моите тинејџерски години и каква е лигата сега во која тие играат на 18-19 години, за жал, сега не многу послаба. Со самото тоа доаѓаат послаби натпревари, послаби тренинзи, послаб фокус. Така, сега во Македонија моментот не е најдобар за младите одбојкари.

**По двете одлични сезони во Јапонија, летово потпиша за**



**ОНИКО Варшава. Зошто се одлучи токму за Полска и кои се очекувањата од новиот тим?**

**ЃОРГИЕВ:** Во кариерата се движам по своја патека, на која Полска ми беше поставена како една од земјите каде што бев решен да играм. Одбојката во Полска е многу популарна, арените се секогаш исполнети и лигата е многу силна. Во 2014 игравме квалификации таму и кога дававме изјави за новинарите, јас им реков дека еден ден ќе играм таму.

За ОНИКО Варшава се одлучив бидејќи таму е тренер Стефан Антига, еден од најдобрите на светот во моментот, кој со Полска освои светско првенство. Започнуваат еден нов и многу интересен проект. Оваа година во клубот влегува компанијата ОНИКО како спонзор

и има цел клубот од главниот град да го направи шампионски, нешто што долги години не се случило во одбојката. Павел Загумни, легендата на полската одбојка, е директор на клубот. Организацијата се феноменално поставени. Ми доставија убава понуда која се издвојуваше од другите кои ги добив.

Амбициите на клубот се високи и уште на разговорите кои ги водевме пред да потпишам, јас отворено им реков дека ако планираат да се бориме за место на средината на табелта, нема да им се приклучам. Но, добив потврда дека целите на тимот се да се качи на врвот. Нема да биде воопшто лесно, полската лига е силна и бидејќи се гради нов тим, прво ќе целиме на медал. Неодамна добиме и една позитивна информација. Системот на Полската лига беше таков што првите четири екипи играа плејоф и се бореа за титулата. Сега има измени, па во игра влегуваат и петто и шесто пласираниот во доигрувањето за шампионската титула. Тоа ја отвора вратата за уште два клуба. Моментално екипата е составена, мислам дека се бараат уште еден или двајца играчи, а подготовките со ОНИКО Варшава ќе ги започнам околу 10 август. ■



## ВРЕМЕПЛОВ

### ■ Цветан Димов

Цветан Димов е македонски синдикален деец, комунист, учесник во НОБ, народен херој.

Роден е во Скопје на 5 март 1910. Пред Втората светска војна работел како шивач и истакнат работнички организатор во Скопје, организирајќи разни штрајкови. Бил синдикален активист од 1928 година, а во 1933 година станал член на КПЈ. Во 1936 година е член на Меѓуструковиот синдикален одбор на Скопје. Бил член на МК на КПЈ, на ПК на КП во Македонија и секретар на Покраинскиот одбор на Црвена помош (1939).

Во втората половина на мај во 1942 година бил избран ПК на КПЈ за Македонија, во состав на Цветко Узуновски, Мирче Ацев, Љупчо Арсов, Цветан Димов и Мара Нацева, кој особено внимание му обрнал на организирањето на вооружените борби. За таа цел ПК на КПЈ за Македонија извршил промени и го преименувал Покраинскиот воен штаб во Главен штаб на НОПО на Македонија во состав: Михаило Апостолски, Цветан Узуновски, Љупчо Арсов, Мирче Ацев и Страшо Пинџур, кој во јуни издава директива за организација и начинот на дејствување на партиските одреди и развивањето на пропагандно-политичката активност.

Како секретар на МК на КПЈ во Скопје (од почетокот на 1942), работел на формирањето на Вториот скопски НОПО (17 април 1942). Кон крајот на мај 1942 година влегува во составот на Привремениот покраински комитет на КПЈ за Македонија. Но, набрзо, во почеток на јули, е уапсен и, по тешки измачувања, убиен е од бугарските фашисти во Обласната полициска управа во Скопје.

За народен херој на Македонија е прогласен на 29 јули 1945 г.

| "РЕПУБЛИКА"                                 | НАЈВИСОК РАНГ НА ФУДБАЛСКИ НАТРЕВАРИ | ЈАПОНСКИ ОСТРОВ                           | ГРАД ВО ВАЈОМИНГ (САД)             | КОМПОЗИТОР БЕРТОНЦЕЉ                         | ПЛАНИНА ВО БУГАРИЈА         | ПЛАНИНА ВО ТАНЗАНИЈА                   | ТВРДЕЌЕ ПОСТАВКА                 | ДЕТАЉНА ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТ | ФЕУДАЛЕН ИМОТ (МН.)   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ПОЛАРИЗАЦИЈА                                |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| СОРТА ГРОЗЈЕ И ВИНО ОД НЕГО                 |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| ПОЈАВА НА МАШКИ ФИЗИЧКИ ЦРТИ КАЈ ЖЕНА       |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| СЛИКАРКАТА ТЕМКОВА                          |                                      |                                           |                                    | ЗАПРЕЖНА КОЛА<br>ФК ОД МЕДЛИНГ (АВСТРИЈА)    |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| ОЗБОРУВАЊЕ ГЛАСИНИ                          |                                      |                                           |                                    |                                              | ИТАЛИЈА<br>ЖИТЕЛКА НА ИРСКА |                                        | ОРЕГОН<br>МАЖЛАЦИ НА ОВЦИ        |                             |                       |
| ИСТРАГА НА ЛИЦЕ МЕСТО ЗА НЕКОЈ НАСТАН (МН.) |                                      |                                           |                                    |                                              |                             | ЕЗЕРО ВО ФИНСКА<br>ЦЕЛОСЕН, СЕОП-ФАТЕН |                                  |                             |                       |
| АФРИКАНИЈА                                  |                                      |                                           | УМРЕНА, НЕЖИВА<br>ЖЕНА ЗА-ВОДНИЧКА |                                              |                             |                                        |                                  |                             | ПРСКА-ВО ПЛАМЕНЧЕ     |
| БЕЛГИЈА                                     |                                      | ПЛЕМСКА ТИТУЛА (МН.)<br>БОЛЕН ОД ПАРАЛИЗА |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| НАПРАВА, СПРАВА, МАШИНА (МН.)               |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  | СИМЕНС<br>24 ЧАСА           |                       |
| ЈУЖНО-АМЕРИКАНСКО ЖИВОТНО                   |                                      |                                           |                                    |                                              | АМПЕР<br>НЕПРО-ФЕСИОНАЛЕЦ   |                                        | ДАНСКА<br>АНГЛИСКА МОДИСТКА ПЕЈУ |                             |                       |
| АПАТКА ЗА ЖЕНЕ                              |                                      |                                           |                                    | ПИСАТЕЛОТ КАМИ<br>ВИД УДАР ПО ТОПКА ВО СПОРТ |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| КАВА-ДАРЦИ                                  |                                      |                                           | ГРАД ВО ТУРЦИЈА (ИЗМИР)<br>ОСТРИЛО |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| ЛЕКАРИ КОИ ЛЕКУВААТ СО АЛОПАТИЈА            |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  | ПРИСТАНИШТЕ ВО АЛЖИР        | МЕСТО ВО БИХ КАЈ ЈАЏЕ |
| НАДДАВАЧ, АУКЦИОНЕР                         |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| ПАТЕН ПРИРАЧНИК (МН.)                       |                                      |                                           |                                    |                                              |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| АНГЛИСКИ СКУЛПТОР ЕРИК                      |                                      |                                           |                                    | ЛИКОВЕН ИСТОРИЧАР СО-ЛОМОН<br>ВОЛТ           |                             |                                        |                                  |                             |                       |
| СТАРА МЕРКА ЗА ТЕЧНОСТ                      |                                      |                                           |                                    |                                              | ПЕЈАЧКАТА СПИРОВА           |                                        |                                  |                             |                       |

РЕШЕНИЕ: ПОЛАРИТЕТ, РКАТИТЕЛИ, ВИРИЛИЗАМ, АНА, АРАБА, ФАМ, И, ОР, ВИЛИ, ОРИ, ДУ, ИРТА, Б, ВИКОНТИ, АПАТИ, С, ПАМА, А, ДУ, СРП, АЛБЕР, КУ, СМАРНА, АЛОПАТИ, ЛИПИТАТОР, ИТИНЕРАРИ, ГИЛ, РЕНАК, АКОВ, НИНА



## ЌОФТИЊА ОД КОМПИР СО — ФИЛ ОД ПИЛЕШКО —



### СОСТОЈКИ:

#### За ТЕСТОТО ќе ви треба:

- 1 кг компири
- 1 жолчка
- 100 г путер
- брашно и сусам за валкање

#### За ФИЛОТ ќе ви треба:

- 300 г пилешки стек
- 2 млади кромитчиња
- 50 г суво грозје
- 1 гранче магнонос
- 1 гранче мајчина душица
- 1 јајце

#### Ќе ви треба и:

- коцка за пилешка супа

### ПОДГОТОВКА:

- Сварете ги компирите во лонец.
- Проварете го пилешкото месо десетина минути во посолена вода.
- Сварете го и јајцето, и растворете ја коцката за супа.
- За подготовка на филот, исечкајте го ситно кромидот и пропржете го на маслиново масло. Додадете го свареното пилешко, поделено на ситни парченца и додадете ја растворената коцка пилешка супа. Оставете да покрчка додека не испари водата, а потоа посолете и наросете бибер по вкус. Додадете ситно сечкан магнонос, мајчина душица, исечканото варено јајце и сувото грозје. Промешајте и оставете на страна.
- За подготовка на пирето, додадете ги путерот и жолчката во компирите и мешајте со миксер додека смесата не се изедначи.
- Со лажица земете од пирето и ставете на набрашната маса. Натопкајте со рака, на средината ставете го филот и направете кофтиња. Извалкајте ги во брашно помешано со малку сусам. Нам ни излегоа 15 парчиња.
- Загрејте го маслото и ставајте ги да се потпржат, па внимателно превртете ги бидејќи се меки. Пржете ги кратко, готови се кога ќе заруменат. Извадете ги на хартија да се впије маснотијата, па сервирајте и декорирајте по желба.
- Овие кофтиња се и одлична основа за убав, домашен сендвич – со сосови и свеж зеленчук.



**BLACKUP**




## УЖИВАЈТЕ ПОДСОНЦЕТО

Со BLACK UP сонцето ќе стане пријател на вашата кожа  
таа ќе биде заштитена, здрава и убава

|                                  |                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕТОЛ ТЕН,<br>СВЕТЛА КОСА       | ЛЕСНО ГОРАТ И<br>ТЕШКО ПОТЕМНУВААТ     | Се започнува со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30, а се продолжува со<br>МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-20, или МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15 |
| НОРМАЛЕН ТЕН,<br>КОСТЕНЛИВА КОСА | ПОТЕШКО ГОРАТ И<br>ПОЛЕСНО ПОТЕМНУВААТ | Се започнува со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30, а се продолжува со<br>МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15, или МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6  |
| НОРМАЛЕН ТЕН,<br>КОСТЕНЛИВА КОСА | ПОТЕШКО ГОРАТ И<br>ПОЛЕСНО ПОТЕМНУВААТ | Во текот на сончањето, доволно е кожата да се третира со<br>МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15                                |
| ТЕМЕН ТЕН,<br>ТЕМНА КОСА         | ТЕШКО ГОРАТ,<br>ЛЕСНО ТЕМНЕАТ          | Препорачуваме апликација на МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6, или<br>МАСЛО ЗА ИНТЕНЗИВНО ПОТЕМНУВАЊЕ SPF-10                  |
| ТЕМЕН ТЕН,<br>ТЕМНА КОСА         | ТЕШКО ГОРАТ,<br>ЛЕСНО ТЕМНЕАТ          | Се започнува со МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6, а се продолжува со<br>МАСЛО ЗА БРЗО И ИНТЕНЗИВНО ПОТЕМНУВАЊЕ               |
| ДЕТСКА КОЖА                      | ЛЕСНО ГОРИ!!!                          | Постојан третман со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30                                                                         |


Black Up крем  
за сончање  
со SPF 15 и  
антицелулитен  
ефект **2 во 1**

**АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ**  
Здравјејќио и пред сè  
www.alkaloid.com.mk



### Нуди незаборавен престој на своите гости


со луксузно сместување, извонредна храна  
послужена во елитен ресторан



**ЕЛИТ ПЛАЗА**  
**Хотел и Бизнис Центар – Скопје**  
 • • • [www.eliteplaza.mk](http://www.eliteplaza.mk) • • •  
*Нова приказна во градош*

### Модерен и луксузен хотел со 4 ѕвезди

Лоциран позади  
 Универзалната сала  
 во Скопје



2 комплетно опремени конференциски и свечени  
 сали за прослави, деловни простории како и катна гаража  
 на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА  
 нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар